



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Четврток, 15 мај 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1975 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта: факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комплиментарен сектор 651-671; Телекс 1136

318.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 23/73) и согласноста на извршните совети на републиките и автономните покраини, постигната на седницата на Сојузниот извршен совет одржана на 7 мај 1975 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАРКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 57/73, 61/73, 3/74, 18/74, 36/74, 38/74, 7/75 и 9/75) во член 1а, во став 1 точка 3 се менува и гласи:

„3) пиво — — — — — 51%“.

Член 2

Во член 1ж по став 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Стапката од 12,5% од тар. број 1 на Тарифата, според која се плаќа основниот данок на промет на производите од тој тарифен број, се зголемува на стапка од 14%, освен на прометот на производите од ст. 1, 2 и 3 од овој член и од чл. 1 и 1д на оваа уредба.“

Одредбите на забелешката кон тар. број 1 на Тарифата се применуваат и на прометот на производите од овој член.“

Член 3

Од денот на влегувањето во сила на оваа уредба Службата на општественото книговодство ќе ја уплатува во Буџетот на федерацијата за 1975 година во корист на формата на приходите 71 Придонеси од републиките и од автономните покраини на соодветните потформи на приходите 711 до 718, со назначување дека се во прашање средства од основниот данок на промет на производи остварени според оваа уредба:

1) сета разлика од основниот данок на промет на производи што, во смисла на член 2 од оваа уредба, ќе настане со зголемувањето на стапката на основниот данок на промет според тар. број 1 на Тарифата од 12,5% на 14%;

2) 34% од остварениот основен данок на промет на производи според тар. број 4 на Тарифата.

Службата на општественото книговодство е должна да води потребни евиденции за уплатувањето на износите од став 1 на овој член и на Сојузниот секретаријат за финансии и на надлежните

републички и покраински органи да им доставува месечни извештаи за уплатите извршени во смисла на овој член.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 324
8 мај 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

319.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71, 26/72), во врска со точка 5 од Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за I полугодие на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ Е ПРОИПАНА УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА

1. За потребите на организациите на здружениот труд определени во точка 5 од Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за I полугодие на 1975 година, се утврдува за првото полугодие на 1975 година износ од 100.000.000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 325
8 мај 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

320.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО 1975 ГОДИНА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА**

1. Средствата на глобалната девизна квота издвоени според Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73, 45/73 и 54/73) за интервенции на пазарот, а утврдени со решенијата на сојузниот секретар за пазар и цени, што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука не се искористени, можат да се користат во 1975 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 326
8 мај 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Семал Биџиќ, с. р.

321.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 1975 ГОДИНА**

1. На производствените организации на здружениот труд од точка 1 на Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72) им се определува за првото полугодие на 1975 година посебен износ на глобалната девизна квота за увоз на суровини и други репродукциони материјали во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа:

- 1) за распределба во I квартал — од 55.000.000 динари;
- 2) за распределба во II квартал — од 55.000.000 динари.

Ако средствата од став 1 на оваа точка бидат исцрпени пред истекот на одделен квартал, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе поднесе до Сојузниот извршен совет извештај за тоа и предлог за доделување нови средства.

2. Барањето за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота заинтересираните производствени организации на здружениот труд го поднесуваат најдоцна до 25 мај 1975 година — за средствата утврдени за распределба во I квартал и до 31 мај 1975 година — за средствата утврдени за распределба во II квартал.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесува решение за определување на посебниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука во рок од 15 дена од денот на истекот на односниот квартал, придржувајќи се кон кри-

териумите од точ. 2, 3 и 5 на Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота.

4. На организациите на здружениот труд од точка 5 на Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота, им се определува посебниот износ на глобалната девизна квота независно од роковите од точ. 2 и 3 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 327
8 мај 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Г л Биџиќ, с. р.

322.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА**

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/74, 54/74, 9/75, 21/75 и 22/75) во точка 3 се додава нов став 2, кој гласи:

„На зголемувањето на посебната такса од став 1 на оваа точка во износ од 3% нема да се применуваат одредбите од Одлуката за начинот на плаќањето на царина и други давачки при увозот на специфичната опрема за нови индустриски капацитети која не се произведува во земјата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73, 25/74 и 9/75).“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 329
8 мај 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Семал Биџиќ, с. р.

323.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за височината и начинот на утврдување на девизната квота по основ на откупени девизни дознаки на работниците и иселениците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72 и 18/75), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНАТА КВОТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1975 ГОДИНА ОД ДЕВИЗНИТЕ ДОЗНАКИ НА РАБОТНИЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОТКУПЕНИ ВО 1974 ГОДИНА**

1. На републиките и автономните покраини им се утврдува за 1975 година девизна квота во про-

тиввредност од 1.057.800.000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, откупени по дознаките на работниците на привремена работа во странство и дознаките на иселениците во 1974 година.

2. Износот од точка 1 на ова решение се распредува на републиките и автономните покраини сразмерно на бројот на југословенските граѓани на работа во странство од одделна република, односно автономна покраина, утврден со пописот на населението од 1971 година, со тоа што на тој број му се додава бројот на југословенските работници што заминале на работа во странство по 31 март 1971 година, а се одзема бројот на работниците што се вратиле во Југославија по тој ден, а до 31 декември 1974 година, и тоа на:

	Динари
1) Социјалистичка Република Босни и Херцеговина	227.430.000
2) Социјалистичка Република Македонија	82.510.000
3) Социјалистичка Република Словенија	65.580.000
4) Социјалистичка Република Србија	177.710.000
5) Социјалистичка Република Хрватска	345.900.000
6) Социјалистичка Република Црна Гора	13.750.000
7) Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	98.380.000
8) Социјалистичка Автономна Покраина Косово	46.540.000

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 328
8 мај 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Демал Биедик, с. р.

324.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „КАТОЛИЧКИ ГЛАС“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Католички глас“, број 5 од 30 јануари 1975 година, што излегува на словенечки јазик во Горица, Италија.

Бр. 650-1-12/212
11 април 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

325.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L' EUROPEO“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „L' Europeo“, број 12 од март 1975 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/208
11 април 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

326.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 72 од 26 март 1975 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/361
23 април 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

327.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 55/69 и 13/73) и член 26 став 1 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ПОСТРОЈКИ ОД ПОЖАР

Член 1

Во Техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар (Дода-

ток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/66), што се составен дел на Правилникот за Техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/66 и 58/72) по точка 2.216 се додава нова точка 2.217, која гласи:

„2.217 Трансформаторске станици сместени у посебним јамама ван зграда (зелене површине, слободан простор у дворишту, измеѓу зграда или на тротоару и сл.), са уљним трансформатором снаге до 630 kVA, не морају имати јаму за уље. Евентуално исцурело уље може се сакупљати у самом простору — јами за трансформатор или се може пуштати да понире у земљу.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-560/1

18 јануари 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

328.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА КОНТИНУИРАНИОТ ТРАНСПОРТ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вибрациони транспортери и додавачи.	
Основни карактеристики на коритата	JUS M.D2.020
Вибрациони цевести додавачи и транспортери. Основни карактеристики на цевестите корита — — —	JUS M.D2.021
Осцилирачки транспортери и додавачи.	
Основни карактеристики на коритата	JUS M.D2.030
Транспортери со лента. Одалеченост на лентата од пречката — — —	JUS M.D2.055
Транспортери со лента. Тапани со внатрешен погон. Основни карактеристики — — — — —	JUS M.D2.065
Лесни транспортери со лента. Валјаци и тапани. Главни мери — — — — —	JUS M.D2.080
Пневматски лизгалки. Основни карактеристики — — — — —	JUS M.D2.150
Цевоводи за пневматски транспорт — — — — —	JUS M.D2.151
Членести транспортери. Главни мери — — — — —	JUS M.D2.200
Полжавести транспортери. Основни карактеристики — — — — —	JUS M.D2.250

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1975 година.

Бр. 03-8107/1
16 декември 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

329.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРАЈНОГОРЕЧКИ ПЕЧКИ ЗА ЦВРСТИ ГОРИВА

1. Се донесува југословенскиот стандард: Трајногоречки печки за цврсти горива. Конструкција, услови на квалитетот и испитување — — — — — JUS M.R4.020

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1975 година (освен точ. 5.7 и 5.8 што влегуваат во сила на 1 јануари 1977 година).

Бр. 03-8109/1
16 декември 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

330.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕКСПЛОЗИВИ И ДЕТОНИРАЧКИ ШТАПИНИ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Метански амониумнитратни прапни експлозивни со нитроглицерин.	
Метанвitezит-5 — — — — —	JUS H.D1.034
Детонирачки штапин — — — — —	JUS H.D3.053

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1975 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Детонирачки штапин — — — JUS H.D3.050
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на пиротехнички материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи со денот на влегувањето во сила на стандардите од точка 3 на ова решение.

Бр. 03-3067/1
22 мај 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милаи Крајновиќ, с. р.

331.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Текстилни подни покривки (теписи и подни покривачи). Класификација и технологија — — —	JUS F.C2.201
Теписи од машинска изработка. Општи услови за изработка и испорака — — —	JUS F.C2.203
Теписи од машинска изработка, ткаени, тип букле. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.211
Теписи од машинска изработка, ткаени, тип велвет. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.212
Теписи од машинска изработка, ткаени, тип твид и тип фризе. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.213
Теписи од машинска изработка, ткаени, тип двоен велвет. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.214
Теписи од машинска изработка, ткаени, тип тебрис. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.215
Теписи од машинска изработка, ткаени, тип спул-аксминстер. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.216
Теписи од машинска изработка, ткаени, тип грипер-аксминстер. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.217
Теписи од машинска изработка, плетени, тип рашел. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.221
Теписи од машинска изработка, тип тафтинг, со нерасечени котелци. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.231
Теписи од машинска изработка, тип тафтинг, со расечени котелци. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.232
Теписи од машинска изработка, тип тафтинг со комбинирани котелци. Услови на квалитетот — — —	JUS F.C2.233
Текстилни подни покривки. Определување на масата по единица на површина — — —	JUS F.S2.025

Теписи. Определување на вкупната маса на флорот по единица на површина — — —	JUS F.S2.026
Теписи. Определување на масата на флорот острижен од подлогата по единица на површина — — —	JUS F.S2.027
Текстилни подни покривки. Определување на дебелината — — —	JUS F.S2.028
Теписи. Определување на дебелината на флорот над подлогата — — —	JUS F.S2.029
Текстилни подни покривки. Определување на промената на дебелината под динамичко оптоварување — — —	JUS F.S2.030
Јазлувани теписи. Определување на должината на кракот на расечен котелец (височина на флорот) над подлогата — — —	JUS F.S2.031
Теписи, со рака јазлувани. Определување на типот на јазлите — — —	JUS F.S2.032
Теписи. Определување на бројот на расечените или нерасечените котелци по единица на должина и по единица на површина — — —	JUS F.S2.033
Теписи. Определување на густината на флорот над подлогата и односот помеѓу зафатнината на влакната на флорот над подлогата и вкупната зафатнина на флорот над подлогата — — —	JUS F.S2.034
Текстилни подни покривки. Определување на промената на димензиите поради дејство на вода и влага — — —	JUS F.S2.035
Текстилни подни покривки, правоаголни. Определување на димензиите — — —	JUS F.S2.036
Текстилни подни покривки. Избирање на мостри и сечење епрувети за физикални испитувања — — —	JUS F.S9.012

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1975 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Теписи од машинска изработка. Општи услови за изработка и испорака — — —	JUS F.C2.050
Анита, тепих од типот букле 1 ch, машинска изработка — — —	JUS F.C2.201
Рамона, тепих од типот букле 2 ch, машинска изработка — — —	JUS F.C2.202
Милан, тепих од типот харгарн велвет 1 ch, со сечени котелци, машинска изработка — — —	JUS F.C2.203
Бошко, тепих од типот харгарн велвет 2 ch, со сечени котелци, машинска изработка — — —	JUS F.C2.204
Вера, тепих од типот велвет 1 ch, со сечени котелци, машинска изработка — — —	JUS F.C2.205
Нада, тепих од типот велвет 2 ch, со сечени котелци, машинска изработка — — —	JUS F.C2.206
Мариника, тепих од типот велвет 3 ch, со сечени котелци, машинска изработка — — —	JUS F.C2.207
Марина, тепих од типот велвет 4 ch, со сечени котелци, машинска изработка — — —	JUS F.C2.208

донесени со Решението за југословенските стандарди за теписи од машинска изработка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/59);

Тепих тип букле 1 ch — — —	JUS F.C2.213
Тепих тип букле 2 ch — — —	JUS F.C2.214
Тепих тип твид 1 ch — — —	JUS F.C2.215
Тепих тип твид 2 ch — — —	JUS F.C2.216
Тепих тип харгарн велвет 1 ch, со сечени котелци од 4 mm — — —	JUS F.C2.217
Тепих тип харгарн велвет 1 ch, со сечени котелци од 6 mm — — —	JUS F.C2.218
Тепих тип харгарн велвет 2 ch, со сечени котелци од 6 mm — — —	JUS F.C2.219
Тепих тип велвет 1 ch, со сечени котелци од 4 mm — — —	JUS F.C2.220
Тепих тип велвет 1 ch, со сечени котелци од 6 mm — — —	JUS F.C2.221
Тепих тип велвет 2 ch, со сечени котелци од 4 mm — — —	JUS F.C2.222
Тепих тип велвет 2 ch, со сечени котелци од 6 mm — — —	JUS F.C2.223
Тепих тип велвет 3 ch, со сечени котелци од 4 mm — — —	JUS F.C2.224
Тепих тип велвет 3 ch, со сечени котелци од 6 mm — — —	JUS F.C2.225
Тепих тип велвет 4 ch, со сечени котелци од 4 mm — — —	JUS F.C2.226

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/65).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1975 година.

Бр. 10-851/1
3 февруари 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

332.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ**

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Огноотпорен материјал. Густо обликувани огноотпорни производи:	
— Номенклатура на процесот на производството — — — — —	JUS B.D6.101
— Обликувани изолациони огноотпорни производи. Класификација —	JUS B.D6.210
— Определување на насипна маса	JUS B.D8.310
— Обликувани изолациони производи.	

Определување на трајни (дополни-телни) промени на мери при загревањето — — — — — JUS B.D8.320

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1

јули 1975 година, освен стандардот JUS B.D8.310 што се применува од тој ден.

Бр. 03-3069
22 мај 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

333.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦИНКОВИ РУДИ**

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Цинков концентрат:	
— Земање и подготвување мостри	JUS B.G3.100
— Класификација и технички услови — — — — —	JUS B.G3.101
— Методи на хемиски испитувања.	
Определување на цинк — — — —	JUS B.G8.350
— Методи на хемиски испитувања.	
Определување на кадмиум — — —	JUS B.G8.352
— Методи на хемиски испитувања.	
Определување на железо — — —	JUS B.G8.353
— Методи на хемиски испитувања.	
Определување на влага — — — —	JUS B.G8.354

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1975 година.

Бр. 03-8108/1
16 декември 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

334.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ советите на сојузите на синдикатите на републиките и покраините, републичките и покраинските стопански комори, извршните совети на собранијата на републиките и покраините, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југославија и Сојузниот извршен совет, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ ЗА САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

I

1. Учесниците на овој општествен договор (во натамошниот текст: учесниците) ги утврдуваат заедничките основи за своето дејствување во поглед на

развојот и унапредувањето на самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи.

Целта на овој општествен договор е да се усогласува на организиран начин самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи и со тоа да се придонесе за што поединствено применување на начелата на распределба според трудот, резултатите на трудот и солидарноста; за обезбедување социјална и материјална сигурност на работниците, како и за остварување на заедничка развојна политика и единствен пазар.

2. Учесниците се обврзуваат, во рамките на својот делокруг и својата одговорност, со своето целокупно дејствување:

1) да создаваат поволни услови работниците, остварувајќи ја својата општествена функција, да одлучуваат за стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, согласно со начелото на распределба според трудот и во согласност со меѓусебната одговорност и врз самоуправна основа со општествено утврдени основи и мерила за стекнување и распределба на доходот;

2) да го поттикнуваат развојот и унапредувањето на самоуправно спогодување за стекнување и распределба на доходот и на средствата за лични доходи;

3) да влијаат во основните организации на здружениот труд и во работните заедници да се усовершуваат мерилата за работниот придонес, да се развиваат стимулативни облици на распределба и да се отстрануваат и сневозможуваат појавите на општествено неоправдани разлики во височината на личните доходи, што не произлегуваат од разликите во работниот придонес на работниците.

3. Учесниците преземаат обврска, при утврдувањето на општествените планови на развојот, на економската и социјалната политика и, во врска со тоа, политиката на доходот и на личните доходи меѓусебно да ги усогласуваат ставовите за битните елементи на таа политика (односно во движењето на личните доходи и продуктивноста на трудот и др.), поаѓајќи од реално согледани услови, можности и потреби и уважувајќи ги разликите во степенот на продуктивноста на трудот и општите услови на средината во која работат и живеат работниците.

4. Учесниците се обврзуваат да создаваат, со договори, планови, прописи, други мерки и акции, услови што ќе овозможат работните луѓе во основните организации на здружениот труд и во работните заедници од територија на повеќе републики и покраини, односно на цела Југославија меѓусебно да склучуваат самоуправни спогодби.

Кога самоуправни спогодби склучуваат работници на основни организации на здружениот труд и на работни заедници од територии на повеќе републики, односно покраини, републичките односно покраинските и соодветните сојузни организации на синдикатите непосредно ќе се вклучат во подготвувањето, склучувањето и спроведувањето на тие спогодби.

Синдикатот ќе влијае при утврдувањето на основните и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, покрај другото, да се зема предвид општествената продуктивноста на територијата на која живее и работи работникот.

II

5. Учесниците ќе преземаат мерки, односно ќе влијаат:

1) да се создаваат услови работниците во здружениот труд, во рамките на правата, обврските и одговорностите што произлегуваат од уставите, со самоуправно спогодување и општествено договарање да одлучуваат за развојната и инвестиционата

политика, политиката на цените, надворешнотрговскиот и девизниот режим, кредитно-монетарната политика, даноците, придонесите и за други услови за стекнување доход;

2) издвојувањата од доходот на основните организации на здружениот труд и од личните доходи на работниците за задоволување на заедничките и општите општествени потреби да бидат во согласност со способноста на основните организации на здружениот труд да обезбедат задоволување на личните и заедничките потреби, потребите на проширената репродукција; со долгорочните интереси на развојот на производствените сили на општеството и со достигнатиот степен на продуктивноста на вкупниот општествен труд.

6. Уважувајќи го фактот дека условите за стекнување доход влијаат врз големината на доходот, врз нивоата и односите на личните доходи, односно врз распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, и дека распоредувањето на доходот ги определува и условите за стекнување доход, ќе се обезбедува поврзаност и меѓузависност на самоуправните спогодби за распоредување на доходот и распределбата на личните доходи и самоуправните спогодби за здружување на трудот и средствата и плановите на развојот.

7. Учесниците, во рамките на својот делокруг, ќе придонесуваат организациите на здружениот труд постојано да ги подобруваат своите услови за стекнување доход со непременото подигање на продуктивноста на трудот, со интензификација на стопанисувањето, со рационално инвестирање, со избор на оптимални производствени и деловни програми, со подобрување на технологијата и организационата и др., со цел да се зголеми, врз основа на тоа, реалните лични доходи и животниот стандард на работниците и да се проширува натаму материјалната основа на трудот.

За таа цел е неопходно работниците во основните и други организации на здружениот труд со своите програми и планови за развој да го утврдат доходот како планирана (програмирана) големина. При тоа е неопходно со самоуправни спогодби на ниво на гранка, групација, дејност, репродукционен комплекс и интересна заедница да се обезбеди, како минимален услов, врз основа на вложувањата да се оствари доход најмалку во височина со која се обезбедува материјална и социјална сигурност на работниците и договорената рентабилност на вложените средства.

8. Особено е потребно со усовершување на стопанскиот систем, во согласност со Уставот на СФРЈ и со самоуправните спогодби за здружување, помегу основните организации на здружениот труд (во рамките на работните организации, заедниците на основните организации на здружениот труд, сложените организации и меѓусебно поврзаните организации во репродукционен комплекс) да се воспостават економски односи врз долгорочна основа и на тој начин да се обезбеди што повамноправна положба на работниците во здружениот труд, земајќи ги предвид и поранешните вложувања на организациите, односно нивниот гнат труд.

9. Во рамките на својот делокруг и одговорност, учесниците ќе влијаат:

1) делот на доходот што е резултат од работа во исклучително поволни природни услови, исклучителни погодности на пазарот или други погодности во стекнувањето на доход, да се користи за развој на материјалната основа на здружениот труд;

2) делот на доходот остварен по основ на промени на цените, царините, даноците и др., што е исклучиво наменет за јакнење на репродуктивната способност на здружениот труд да се издвојува за проширување на материјалната основа на трудот.

Учесниците ќе се ангажираат трајно врз изучување и пронаоѓање соодветни решенија за утвр-

дување на овој дел од доходот и ќе преземат мерки да се донесат соодветни прописи до крајот на 1975 година, во смисла на член 18 од Уставот на СФРЈ.

10. Учесниците со својата активност ќе ги поттикнуваат и развиваат иницијативите за здружување на трудот и средствата и ќе придонесуваат заеднички остварениот доход меѓу основните организации на здружениот труд да се распоредува сразмерно на нивниот придонес во остварувањето на тој доход, по основ на тековниот и минатиот труд, а според мерилата што се утврдени во самоуправните спогодби.

11. Учесниците ќе дејствуваат и ќе придонесуваат за создавање услови земјоделците да го здружуваат својот труд и средства во земјоделски задруги, со организациите на здружениот труд и други облици на здружување на земјоделците, и врз таа основа да одлучуваат за заеднички остварениот доход и да учествуваат во неговата распределба, според својот придонес во неговото остварување, согласно со самоуправната спогодба.

12. Учесниците ќе влијаат врз тоа работниците во областа на производството и прометот, низ самоуправни спогодби и други облици на меѓусебно поврзување, да воспостават рамноправни односи во остварувањето на доходот и на средствата за лични доходи, имајќи го предвид придонесот од овие организации на здружениот труд во остварувањето на доходот.

13. Учесниците ќе дејствуваат постојано и организирано:

1) работниците во организациите на здружениот труд од општествените дејности да стекнуваат доход зависно од квалитетот и квантитетот на својот труд во остварувањето на плановите за работа и развој, утврдени врз самоуправни основи во самоуправните интересни и општествено-политички заедници, како и од нивниот придонес за порастот на општествената продуктивност на трудот, за развојот на производствените сили на општеството и на социјалистичките самоуправни односи;

2) во размената на трудот помеѓу работниците на организациите од општествените дејности и корисниците на нивните услуги да се поаѓа од нивоата на личните доходи и на заедничката потрошувачка што се остваруваат во стопанството на подрачјето на интересната заедница, како и од начелото на солидарност, уважувајќи ги при тоа и разликите во условите за работа, резултатите на трудот, квалификационата структура на работниците и др.

III

14. Учесниците со своето дејствување ќе создаваат услови работниците да одлучуваат, врз основа на самоуправни спогодби, за целокупниот доход, односно за доходот зголемен за износот на амортизацијата над минималните стапки пропишани со закон. Вака утврдениот доход ќе служи и за споредување и ќе претставува еден од основите за оценување на резултатот на работењето на организацијата.

15. Учесниците организирано:

1) ќе дејствуваат работниците да ги усогласуваат со самоуправни спогодби односите во распоредувањето на доходот на средства за лична и заедничка потрошувачка, за проширување на материјалната основа на трудот и за резерви;

2) ќе работат врз осовршување на самоуправното спогодување заради обезбедување и развивање на материјална и морална стимулација на работниците да постигаат што подобри работни ефекти, да ја обезбедат својата социјална и материјална сигурност и да ја јакнат репродуктивната способност на организациите на здружениот труд и на вкупниот општествен труд.

16. Учесниците, а посебно синдикатите, ќе дејствуваат квантитативните односи на распределбата

на доходот и на средствата за лични доходи во самоуправните спогодби да се усогласуваат со насоките и поставките од резолуцијата за економската и социјалната политика, со тековните и среднорочните планови на организациите, со општествените планови и со други фактори што влијаат врз економската положба на организацијата.

17. Делот на доходот остварен во смисла на точка 9 од овој општествен договор се издвојува пред распоредување на доходот за проширување на материјалната основа на здружениот труд.

18. Учесниците, а посебно синдикатот, како иницијатор и учесник на самоуправните спогодби ќе влијае при распоредувањето на доходот да се поаѓа од начелата:

1) основните организации на здружениот труд, што остваруваат поголем доход по работник од просекот во групација, гранка, дејност или во соодветни облици на здружување на трудот и на средствата да издвојуваат релативно повеќе средства за проширување на материјалната основа на здружениот труд и за резерви отколку што се издвојува просечно во групацијата, гранката, дејноста или во соодветниот облик на здружување на трудот и средствата, но во чив работните луѓе да можат да имаат поголеми лични доходи од просекот;

2) основните организации на здружениот труд што остваруваат помал доход по работник од просекот, да можат да издвојуваат релативно помалку за проширување на материјалната основа на здружениот труд и за резерви од просекот, со тоа што и за лична и за заедничка потрошувачка да издвојуваат помалку од просечните издвојувања во групацијата, гранката, дејноста или соодветниот облик на здружување на труд и средства;

3) при применувањето на принципите од оваа точка работниците да ја утврдуваат квантитативната меѓузависност на движењето на доходот по работник, издвојувања средства за проширување на материјалната основа на здружениот труд и на средствата за лични доходи согласно со разликите во условите за работа и стекнување на доход (како што се техничката опременост на трудот, технолошките услови, степенот на користењето на капацитетите и продуктивноста на трудот, односите на цените итн.) што постојат во основните организации на здружениот труд, во групациите, гранките и областите на стопанството.

19. Во рамките на своите права, обврски и одговорности, учесниците ќе влијаат при распоредувањето на доходот да се обезбедува:

1) постојано обновување, зголемување и унапредување на материјалната основа на трудот на организацијата и на вкупниот општествен труд;

2) оптимално издвојување на средства за резерви, со цел да се достигне и одржува деловна стабилност на организацијата на здружениот труд и материјална и социјална сигурност на работниците.

20. Имајќи го предвид општествениот карактер на распределбата на доходот, како и тоа дека распоредувањето на доходот и распределбата на средства за лични доходи влијае врз вкупните општествено-економски движења, особено врз материјалната и општествената положба на работниците, учесниците ќе обезбедуваат со своето дејствување работниците, при утврдувањето на основите и мерилата за распоредување на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, да поаѓаат од сестраната анализа на условите за стекнување доход, резултатите на работењето и односите во распределбата на доходот, при што тие односи и резултати треба да се споредуваат како во рамките на основните, сложените, работните и други организации на здружениот труд и работните заедници, така и во групацијата, гранката и во организациите меѓусебно поврзани во репродукциониот

комплекс и на определена територија (општина, покраина, република и цела Југославија).

21. При утврдувањето на основите и мерилата за распоредување на доходот е неопходно да се усогласуваат личните доходи меѓу групации и дејности, поаѓајќи од начелото за еднаков труд да се остварува приближно ист личен доход и дека разликите во личните доходи на работниците на групации и дејности треба првенствено да произлегуваат од различните услови за работа, квалификационата структура и односите утврдени во програмите за развој, а не од разликите во височината на доходот и акумулативноста, што се последица од нерамномерноста на техничко-технолошкиот развој на групацијата и дејноста.

22. Усогласувајќи го самоуправното уредување на односите во распределбата на доходот и на личните доходи учесниците, а особено синдикатите, ќе влијаат:

1) со примена на соодветни мерила за распределба да се обезбеди нивото и порастот на личните доходи на работниците и на средствата за заедничка потрошувачка во основна организација на здружениот труд, односно работна заедница да бидат во согласност со придонесот на работниците во остварувањето на доходот по основ на зголемување на продуктивноста на трудот, рационално користење на средствата, поеконично работење и др.;

2) средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка да се усогласуваат во соодветна мера со нивото и растежот на продуктивноста на вкупниот општествен труд;

3) при утврдувањето и меѓусебното споредување на мерилата и односите во распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, покрај споредувањето на резултатите на трудот, да се земаат предвид и разликите во квалификационата структура на работниците, нивото и структурата на техничката опременост на трудот, условите за работа и другите услови што се од значење за резултатите на работењето.

IV

23. Со постојано и организирано дејствување учесниците ќе обезбедуваат преку самоуправни спогодби да се воспоставуваат и усовршуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, во согласност со уставните начела на распределба според трудот и резултатите на трудот на работниците и солидарност на работните луѓе во здружениот труд.

За таа цел учесниците преземаат обврска систематски и организирано, заедно со основните организациии на здружениот труд и со работните заедници, да пронаоѓаат соодветни облици на материјална стимулација на работниците, да го поттикнуваат применувањето и развојот на тие облици, да ги следат и проучуваат резултатите на нивното дејствување, ангажирајќи за тоа и соодветни стручни институции.

24. Обврска е на учесниците, а посебно на синдикатите, со своето дејствување да влијаат работниците, во рамките на подготовките за донесување на самоуправни спогодби, сестрано и објективно да ги согледуваат состојбата и потребите од измени во оваа област, да го оценат степенот на стимулативноста на постојните облици на распределба, да укажат на причините за евентуално незадоволителна состојба и да предлагаат облици, односно мерки со кои ќе се надмине ваквата состојба.

25. Учесниците постојано ќе го поттикнуваат воведувањето и усовршувањето на мерилата за работниот придонес на работниците, земајќи ги предвид особено: квантитетот и квалитетот на извршената работа, видот и сложеноста на работата, стручноста и работното искуство што се потребни за вршење на работите, одговорноста и условите за работа, а посебно заштедите во трошењето на су-

ровини, материјали и енергија, ефикасноста во користењето на средствата за работа и работното време, навременото извршување на работните задачи, креативноста и организаторството.

Во самоуправните спогодби треба посебно да се разработат мерилата за стимулирање на творечкиот труд (рационализација, новаторство и сл.), во таа смисла што би се воспоставиле, применувале и постојано унапредувале основите и мерилата, со кои ќе се поттикнува творештвото.

26. Учесниците ќе влијаат врз тоа работниците во основните организациии на здружениот труд во областа на прометот да го усогласуваат нивото на личните доходи и на заедничката потрошувачка со работниците на основните организациии на здружениот труд во областа на производството за кои вршат услуги и со кои се наоѓаат во меѓузависен репродуктивен комплекс и да ги остваруваат врз основа на резултатите на трудот и меѓузависноста во остварувањето на доходот.

Учесниците ќе придонесуваат со самоуправни спогодби за цела Југославија да се утврдат заеднички основи и критериуми за остварување на личните доходи и другите примања на работниците што работат во странство во организациите на здружениот труд и во претставништвата на Југославија.

27. Учесниците ќе се залагаат:

1) работниците на работните заедници на заеднички служби, уредувајќи ги меѓусебните права и обврски со самоуправна спогодба со работниците на организациите на здружениот труд за кои вршат работи од заеднички интерес, да ги усогласуваат средствата за лична и заедничка потрошувачка со височината и движењето на личните доходи и личните примања на работниците во организациите на здружениот труд за кои вршат работи;

2) работниците во другите работни заедници (во организациии на деловно здружување, банки, заедници на осигурување, стручни служби на интересните заедници, стопански комори, органи на општествено-политичките заедници, општествено-политичките и други самоуправни организациии и др.) со самоуправна спогодба, односно со договор со корисниците на своите услуги да ги усогласуваат средствата за лична и заедничка потрошувачка со височината и движењето на личните доходи и на други лични примања во основните организациии на здружениот труд во стопанството на територијата на општествено-политичката заедница, односно во основните организациии на здружениот труд за кои работат.

При тоа треба да се земат предвид и разликите во квалификационата структура на работниците, условите и резултатите на трудот.

28. Учесниците се согласни дека правата на работниците по основ на минатиот труд треба да се засноваат врз придонесот што го даваат тие за проширување на материјалната основа на трудот и за стопанисување со општествени средства. Во согласност со тоа, тие права треба да се остваруваат во рамките на остварениот доход како составен дел од распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, врз основа на мерилата според кои учеството на работниците во распределбата на тие средства во соодветна мера се доведува во зависност од порастот на доходот по основ на резултатите што произлегуваат од вложувањата и во годините кога опаѓа нивната работна способност, односно тековниот работен придонес.

Учесниците ќе влијаат да се усогласуваат мерилата и квантитативните односи во вреднувањето на минатиот труд, заради обезбедување што поединствен пристап кон остварувањето на ова уставно начело.

Учесниците се согласни советите на сојузите на синдикатите на републиките и покраините, во соработка со Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија; до крајот на 1975 година, да ги утвр-

дај и меѓусебно усогласат заедничките критериуми за остварување на правата на работниците по основ на минатиот труд.

29. Учесниците, посебно синдикатот, ќе се залагаат за тоа во самоуправните спогодби и општествените договори да се утврди износот на најнишкиот личен доход на работник за нормален работен придонес и полно работно време и тој износ да се зголемува во рамките на порастот на доходот на основната организација на здружениот труд, односно на работната заедница и продуктивноста на вкупниот општествен труд.

Учесниците, во рамките на својата надлежност, ќе обезбедат и потребни услови на работник во секој случај, без оглед на доходот што го остварила основната организација на здружениот труд или работната заедница, да му се исплатува загарантирано личен доход, утврден со самоуправна спогодба, со општествен договор и со закон.

30. Учесниците ќе се залагаат со колективни договори и со прописи да се изедначи положбата на работниците вработени кај работни луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани со работниците во здружениот труд и постојано да се проширува и зацврстува нивната материјална и социјална сигурност.

Синдикатот и коморите ќе обезбедат усогласување на личните приходи и на други лични примања на тие работници со височината на личните приходи и други лични примања на работниците во соодветните организации на здружениот труд и на определени подрачја.

31. Поаѓајќи од правата на работникот да остварува личен доход според неговите резултати на трудот и личиот придонес, учесниците се залагаат работникот да го остварува износот на личен доход по сите основи и мерила утврдени со самоуправна спогодба, а кој реално и евидентно претставува резултат на трудот и вистински придонес на работникот за зголемување на доходот на организацијата на здружениот труд и на работната заедница.

Учесниците се согласни дека треба да се ограничи височината на личните приходи на работниците, кога уште не се утврдени основите и објективните мерила за мерење на резултатите на трудот и на работниот придонес на работниците.

Неопходно е работниците да ги утврдат со самоуправна спогодба критериумите врз основа на кои височината на нивниот личен доход би се доведувала во зависност и од продуктивноста на вкупниот општествен труд. Личните приходи на работниците во одделни групации се зависни од движењето на нивната продуктивност на трудот, како и од движењето на општествената продуктивност на трудот. Врз основа на движењето на општествената продуктивност на трудот во определени временски периоди ќе се врши усогласување на движењето на личните приходи на работниците вработени во оние групации во кои нивната продуктивност заостанува во однос на просекот на општествената продуктивност на трудот. Во согласност со тоа на работниците во основните организации на здружениот труд им припаѓа личен доход што произлегува од тие движења и е врзан за конкретната работа во секоја одделна основна организација на здружениот труд.

32. Учесниците се согласни советите на сојузите на синдикатите на републиките и покраините да ги утврдат во рок од три месеци и, во соработка со Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, меѓусебно да ги усогласат заедничките критериуми за личните примања на товар на материјалните трошоци, за исплатите од средствата за лични приходи и за заедничка потрошувачка, и да се залагаат тие критериуми да се утврдат во самоуправните спогодби.

V

33. Поаѓајќи од тоа дека со самоуправното спогодување се поттикнува здружувањето на трудот и

на средствата и усогласувањето на интересите и односите во општествената репродукција во рамките на единствениот пазар, учесниците укажуваат на потребата да се склучуваат самоуправни спогодби за заедничките основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични приходи помеѓу работниците на оние организации на здружениот труд што спогодбено ги утврдиле заедничките планови и програми за развој. Самоуправните спогодби треба да се склучуваат помеѓу работниците на основните организации на здружениот труд во работна и сложена организација, групација, гранка или дејност, репродукционен комплекс, интересна заедница и општествено-политичка заедница.

VII

34. Учесниците се обврзуваат непосредно и со ангажирање на стручни и научни институции да воспостават и да го усовршуваат информациониот систем, со чија примена работниците на основните организации на здружениот труд, како и другите заинтересирани органи и организации, ќе добиваат соодветни, точни, потполни и навремени информации потребни за одлучување и оценување на постигнатите резултати и за натамошен развој на системот и механизмот на самоуправно спогодување во областа на стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични приходи.

35. Учесниците со своето постојано и организирано дејствување врз развојот и применување на информациониот систем ќе придонесуваат работните луѓе да бидат што поцелосно известувани за сите значајни фактори во врска со стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични приходи, со што ќе се обезбеди поцелосна примена на начелото на јавност во одлучувањето и можност работните луѓе што создаваат доход да одлучуваат за неговата распределба, во согласност со меѓусебната одговорност и со принципот на распределба според трудот.

VII

36. Заради единствено споредување на резултатите на трудот на основните и други организации на здружениот труд, на гранки, групации, покраини, републики и на цела Југославија, учесниците се обврзуваат да ги утврдат, поаѓајќи од ставовите од овој договор, до крајот на 1975 година заедничките показатели за стекнување и распределба на доходот, на средствата за лични приходи и личните примања од заедничка потрошувачка и на товар на материјалните трошоци, како и да се ангажираат да се извршат во прописите за општествената пресметка измени кои ќе обезбедат работниците да одлучуваат за стекнувањето и распределбата на доходот во основната организација на здружениот труд.

37. Учесниците се обврзуваат до крајот на 1975 година:

1) да ја проучат и усовршат методологијата за искажување на условен работник и да ги утврдат единствените коефициенти со цел овој показател во системот на самоуправно спогодување да послужи за меѓугранско споредување;

2) да ја проучат и утврдат единствената методологија за искажување на општествената продуктивност на трудот според која ќе се усогласува, анализира и оценува движењето на личните приходи.

VIII

38. Учесниците ќе се заложат општествените договори и самоуправните спогодби во областа на стекнувањето и распределбата на доходот и на личните приходи да се усогласат што побрзо со овој договор, а најдоцна до крајот на 1975 година.

39. Измени и дополненија на овој општествен договор може да предложи секој негов учесник.

40. Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

16 април 1975 година
Белград

За Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина, претседател, Раиф Диздаревиќ, с. р.	За Стопанската комора на Босна и Херцеговина, заменик-претседател, Раде Тодовиќ, с. р.	За Извршниот совет на Собранието на Босна и Херцеговина, републички секретар за труд, Алија Авдиќ, с. р.
За Советот на Сојузот на синдикатите на Црна Гора, претседател, Емин Добарџиќ, с. р.	За Стопанската комора на Црна Гора, претседател, Момчило Влаховиќ, с. р.	За Извршниот совет на Собранието на Црна Гора, потпретседател, Миливоје Стијовиќ, с. р.
За Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска, претседател, Милутин Балтиќ, с. р.	За Стопанската комора на Хрватска, претседател, Милан Рукавина Шаин, с. р.	За Извршниот совет на Собранието на Хрватска, претседател, Јаков Сиротковиќ, с. р.
За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, претседател, Цеманл Вејсели, с. р.	За Стопанската комора на Македонија, претседател, Стојан Косев, с. р.	За Извршниот совет на Собранието на Македонија, претседател, Благој Попов, с. р.
За Советот на Сојузот на синдикатите на Словенија, помошник-генерален секретар, Иво Миглич, с. р.	За Стопанската комора на Словенија, претседател на Координациониот одбор за прашања за стекнување и распределба на доходот, Славко Михелич, с. р.	За Извршниот совет на Собранието на Словенија, републички секретар за труд, Павле Гантар, с. р.
За Советот на Сојузот на синдикатите на Србија, претседател, Крста Аврамовиќ, с. р.	За Стопанската комора на Србија, претседател, Петар Костиќ, с. р.	За Извршниот совет на Собранието на Србија, потпретседател, Бранислав Иќониќ, с. р.
За Советот на Сојузот на синдикатите на Косово, претседател, Бахри Оручи, с. р.	За Стопанската комора на Косово, претседател, Авди Бакали, с. р.	За Извршниот совет на Собранието на Косово, член на Извршниот совет на Косово, Вехби Хајридини, с. р.
За Советот на Сојузот на синдикатите на Војводина, претседател, Марко Туричиќ, с. р.	За Стопанската комора на Војводина, претседател, Јон Србован, с. р.	За Извршниот совет на Собранието на Војводина, секретар на Секретаријатот за труд, Горѓе Цветковиќ, с. р.
За Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, претседател, Мика Шпиљак, с. р.	За Стопанската комора на Југославија, претседател, Илија Вахиќ, с. р.	За Сојузниот извршен совет, потпретседател, д-р Берислав Шефер, с. р.

335.

Воз основа на чл. 124 и 279 став 2 од Уставот на СФРЈ и член 15 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74 и 22/75), Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на Југославија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПРОПАГАНДА ВО СТРАНСТВО ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Заради унапредување на југословенската економска пропаганда во странство (во натамошниот

текст: економската пропаганда), во согласност со основните цели и насоки на политиката на развојот на земјата во 1975 година утврдени во Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74), Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на Југославија се согласни за таа намена за 1975 година од буџетот на федерацијата да се обезбеди учество на федерацијата во износ од 105.000.000 динари и учество на Стопанската комора на Југославија утврдено со финансискиот план на Стопанската комора на Југославија за 1975 година во износ од 12.650.000 динари.

Покрај средствата од став 1 на овој член, за унапредување на економската пропаганда во 1975 година ќе се користат и средства на заинтересираните организации на здружениот труд за определените намени од член 2 на овој општествен договор.

Средствата од став 1 на овој член, со кои во економската пропаганда учествува федерацијата, се обезбедуваат под услов средствата со кои во таа активност учествува Стопанската комора на Југославија и средствата со кои учествуваат заинтересираните организации на здружениот труд да изнесуваат најмалку 20% од износот на средствата што ги обезбедува федерацијата.

Средствата од ст. 1 и 2 на овој член се водат на посебна сметка кај Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и кај Стопанската комора на Југославија.

Член 2

Средствата од член 1 на овој општествен договор се користат йаменски, и та:

- 1) за остварување на програмите за меѓународни саеми и изложби во странство;
- 2) за остварување на програмите за стопанска издавачко-информативна дејност во странство;
- 3) за покритие на трошоците на претставништвата на Стопанската комора на Југославија во странство;
- 4) за посебни активности на организациите на здружениот труд и на други организации во областа на стопанството на одделни пазари.

Член 3

Средствата од член 1 на овој општествен договор се користат врз основа на Програмата за меѓународни саеми и изложби во странство во 1975 година, Програмата за стопанска издавачко-информативна дејност во странство во 1975 година, финансискиот план на трошоците на претставништвата на Стопанската комора на Југославија во странство, како и врз основа на писмени барања од заинтересираните организации на здружениот труд за намената од член 2 точка 4 на овој општествен договор.

Средствата од член 1 на овој општествен договор се обезбедуваат според утврдената динамика, што одговара на остварувањето на програмите, планот и барањата од став 1 на овој член.

Член 4

Програмите од член 3 на овој општествен договор ги утврдува Извршниот одбор на Стопанската комора на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Програмите од член 3 на овој општествен договор се негов составен дел.

Член 5

Вкупните обврски за користење на средствата од член 1 на овој општествен договор можат да се создаваат до износот на вкупно расположивите средства за намените од член 2 на овој општествен договор.

Стопанската комора на Југославија му поднесува на Сојузниот извршен совет годишен извештај за извршување на програмите и за потрошокот на средствата од член 3 на овој општествен договор.

Член 6.

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

18 април 1975 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
сојузен секретар за надворешна трговија,
д-р Емил Јудвигер, с. р.

За Стопанската комора на Југославија,
претседател,
Илија Вакиќ, с. р.

336.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ТУЛИ И МАЛТЕР

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 декември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за термоизолациони тули и малтер, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) термоизолациони тули П-1/Б-1	2,48 дин/парче
2) термоизолациони тули П-2/Б-2	2,63 дин/парче
3) термоизолациони тули П-3/Б-3	2,75 дин/парче
4) термоизолациони тули П-4/Б-4	2,93 дин/парче
5) термоизолациони малтер	1,95 дин/kg

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 407 од 25 април 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Партизан“ — Прилеп и „Прогрес“ — Лазаревац.

Претставници на купувачите потрошувачи: „Силика“ — Гостивар, „Гуро Гаковиќ“ — Славонски Брод, „Цер“ — Чачак, „Магнохром“ — Кралево, „Шамот“ — Аранѓеловац, Минел — Белград и „Борис Кидрич“ — Кидричево.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на точка 3 став 1 и точка 11 став 2 од Одлуката за организацијата и работата на Кабинетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот на Републиката донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката, во ранг на сојузен секретар, се именува Александар Шокорац.

Бр. 320
28 април 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 8 став 2 и точка 11 став 2 од Одлуката за организацијата и работата на Кабинетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот на Републиката донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАДВОРЕШНОПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА

За советник на Претседателот на Републиката за надворешнополитички прашања, во ранг на заменик-сојузен секретар, се именува Ангелко Блажевиќ.

Бр. 320
28 април 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 8 став 2 и точка 11 став 2 од Одлуката за организацијата и работата на Кабинетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот на Републиката донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕЧАТ

За советник на Претседателот на Републиката за печат, во ранг на заменик-сојузен секретар, се именува Блажо Мандиќ.

Бр. 320
28 април 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 8 став 1 и точка 11 став 2 од Одлуката за организацијата и работата на Кабинетот на Претседателот на Републиката стр. пов. бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот на Републиката донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За шеф на Протоколот на Претседателот на Републиката во ранг на заменик-сојузен секретар, се именува Мирослав-Мирко Милутиновиќ.

Бр. 320
28 април 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН
СОВЕТ

За советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Јоланда Матиса, помошник-секретар на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина.

Е. п. бр. 281
16 април 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за туризам се назначува Алекса Вујовиќ, директор на Хотелското претпријатие „Унија“ во Белград.

Е. п. бр. 282
16 април 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТ-
КА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ

Се разрешува од функцијата член на Југословенската комисија за соработка со меѓународните

здравствени организации д-р Светислав Зоњиќ, а за член на таа комисија се назначува д-р Божидар Чолаковиќ, член на Извршниот совет на САП Косово и покраински секретар за здравство, социјална политика и труд.

Е. п. бр. 283
16 април 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН
НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИ-
ВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

1. Се разрешува од функцијата член на Советот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба инж. Миленко Благоевиќ, досегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат за стопанство на СР Србија, а за член на тој совет се назначува инж. Бранко Бухавац, потсекретар во Републичкиот секретаријат за сообраќај на СР Србија.

2. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за разрешување и назначување член на Советот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба, Е. п. бр. 216 од 19 март 1975 година.

Е. п. бр. 284
22 април 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИО-
ВРСКИ

1. Се разрешува од функцијата член на Советот на Сојузната управа за радиоврски Воислав Мико-виќ, досегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат за информации на СР Србија, а за член на тој совет се назначува Младен Голубовиќ, раководител на Секторот за ПТТ врски во Републичкиот секретаријат за сообраќај на СР Србија.

2. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за разрешување и назначување член на Советот на Сојузната управа за радиоврски, Е. п. бр. 217 од 19 март 1975 година.

Е. п. бр. 285
22 април 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

пешадиски полковник Стојаковиќ Милана Урош;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадиски потполковник Софрениќ Гаје Александар;

— за особени заслуги здобиени во борбите против непријателот во текот на Народноослободителната борба и за придонес на организирањето и зацврстувањето на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

пешадиски полковник Херман Жожета Виктор
полковник на градежна служба Милиќ Богдана
Радомир
артилериски полковник Рапајиќ Петра Будимир
полковник на АВХ одбрана Робиќ Рудолфа Жеже
пешадиски полковник Унуковиќ Стевана Александар;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

морнаричкотехнички потполковник Бунгин Не-
нада Обрад
интендантски потполковник Чакара Михајла
Славко
технички потполковник Карановиќ Војина
Драшко
потполковник на правна служба Марковиќ Ву-
кадина Боровоје
интендантски потполковник Михаиловиќ Мило-
вана Марко
пешадиски потполковник Стојковиќ Зафира Да-
нило
артилериски потполковник во резерва Томаше-
виќ Петра Буро
капетан на фрегата Вујиќ Глигора Јован
каптан на фрегата Вукасовиќ Крсте Светислав
технички капетан I класа Тешевиќ Мирка Павле
воен службеник III класа на административна
служба Петковиќ Борисава Милан
воен службеник III класа на финансиска служба
Софијаниќ Велисава Војислав
воен службеник IV класа на административна
служба Чоп Јанка Миховиќ;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности и за јакнење на морално-политичкото единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

пешадиски полковник Баричевиќ Ивана Иван
пешадиски полковник Вашиќ Јове Душан
пешадиски полковник Бенедик Виктор Виктор
артилериски полковник Благојевиќ Душана Љу-
бомир

технички полковник Бобесиќ Фабијана Стјепан
пешадиски полковник Вобиќ Анте Вјекослав
полковник на авијација Богдановиќ Василија
Милорад

пешадиски полковник Босанчиќ Душана Јово
полковник за врска Чурлин Ивана Владо
артилериски полковник Ђурковиќ Луке Љубо-
мир

капетан на боен брод Глигоријевиќ Душана До-
бривоје

пешадиски полковник Хлаиќ Фране Владимир
пешадиски полковник Иванишевиќ Мате Шпиро
интендантски полковник Јоветиќ Радивоја Љу-
бомир

пешадиски полковник Кавиќ Богдана Милан
пешадиски полковник Крпина Фране Марко
пешадиски полковник Кузмановиќ Ђоке Стеван
технички полковник Ласковиќ Милкана Мирко
полковник на авијација Мандариќ Марка Јован
пешадиски полковник Маричиќ Марка Рајко
полковник на финансиска служба Мартиновиќ
Димитра Александар

полковник на авијација Миленковиќ Влади-
слава Предраг

инженерски полковник Моретти Јосипа Јосип
полковник на оклопни единици Новаковиќ Ми-
лана Душан

полковник на АВХ одбрана Новосел Стевана
Ђорђе

пешадиски полковник Ожеговиќ Душана Жи-
војин

артилериски полковник Полиќ Вице Думе
артилериски полковник Родиќ Милана Никола
полковник за врска Секулиќ Илије Александар
артилериски полковник Смољеновиќ Обрада Ду-
шан

интендантски полковник Шафраниќ Вјекослава
Драгуѓин

пешадиски полковник Шпањевиќ Милуна Ву-
кајло

пешадиски полковник Томиќ Душана Ђорђе
полковник на авијација Тошиќ Милана Боровоје
полковник за врска Узелац Раде Гојко

пешадиски полковник Вајс Штефана Борис
пешадиски полковник Вишекруна Јована Мирко
технички полковник Вујановиќ Љубана Мићо
пешадиски полковник Вујасиновиќ Петра Жарко
инженерски полковник Вукосав Милосава Ди-
митрије

полковник на авијација Вукотиќ Жарка Радивој
полковник на авијација Зупанчиќ Ивана Јанез-
-Душан

технички полковник Жуљевиќ Николе Петар
пешадиски потполковник Адамовиќ Николе Ми-
ћо

пешадиски потполковник Арсениќ Стеве Стојан
пешадиски потполковник Барац Мате Мартин
потполковник на сообраќајна служба Бенчиќ
Антуна Милан

пешадиски потполковник Бјеловучиќ Балде Еди
потполковник на административна служба Чанак
Јована Стеван

инженерски потполковник Ђоровиќ Видака
Мило

пешадиски потполковник Ђургуз Пере Душан
пешадиски потполковник Џанковиќ Абдурахмана
Шаћир

пешадиски потполковник Филиповски Голуба Петар
 потполковник на оклопни единици Франчески Јосипа Радослав
 пешадиски потполковник Имамовиќ Мехе Мухамед
 потполковник на оклопни единици Јеличиќ Миле Бранко
 потполковник на административна служба Јуришиќ Николе Иван
 технички потполковник Кандиќ Нике Стеван
 пешадиски потполковник Кобал Франца Доминик
 пешадиски потполковник Ковачевиќ Стеве Миливоје
 технички потполковник Коврлија Милана Ђуро
 пешадиски потполковник Мацаревиќ Петра Срета
 пешадиски потполковник Милисав Луке Милош
 потполковник на сообраќајна служба Миошиќ Шимуна Чедо
 санитарски потполковник Нађевиќ Павла Душко
 инженерски потполковник Недовиќ Голуба Радисав
 пешадиски потполковник Огризовиќ Константи-на Милан
 потполковник на оклопни единици Оровиќ Богића Радован
 пешадиски потполковник Палчиќ Фране Јуре
 пешадиски потполковник Павиќ Тодора Радослав
 пешадиски потполковник Периша Ловре Антон
 инженерски потполковник Поповиќ Симе Радомир
 пешадиски потполковник Радиќ Илије Драго
 пешадиски потполковник Симиќ Петра Недељко
 технички потполковник Сомрак Јожефа Иван
 потполковник за врска Тиодоровиќ Миливоја Марко
 потполковник на правна служба Вићентиќ Душана Момчило
 пешадиски потполковник Видаковиќ Винка Јосип
 потполковник за врска Враниќ Саве Душан
 артилериски потполковник Вуканиќ Милоша Вукашин
 потполковник на АВХ одбрана Зариќ Лазара Лука
 пешадиски мајор Алексиќ Паје Љубомир
 пешадиски мајор Лабус Јове Лазо
 пешадиски мајор Малеш Станка Милорад
 пешадиски мајор Обрадовиќ Миле Јован
 пешадиски мајор Секулиќ Рафаила Драган
 пешадиски мајор Секулиќ Павле Милан
 пешадиски мајор Вукас Петра Милић
 пешадиски мајор Вукман Стојана Велимир
 пешадиски капетан I класа Арсенијевиќ Љубомира Живорад
 пешадиски капетан I класа Мушиќ Вехбе Рахмо
 заставник I класа на административна служба Арсиќ Милована Верољуб
 воен службеник IV класа на административна служба Раденовиќ Благоја Миленко;

— за особени успеси во раководењато со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за заслуги за нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на нашата земја

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадиски полковник Аџиќ Николе Драгомир
 полковник за врска Агбаба Томе Јово
 полковник на геодетска служба Арсиќ Игњата Лазар
 санитарски полковник Азањац Драгољуба Радјоко

полковник на административна служба Биќиќ Петра Милован
 полковник на правна служба Богавац Милосава Душан
 капетан на боен брод Богдановиќ Василија Радомир
 полковник на финансиска служба Божиќ Јована Радивоје
 полковник на геодетска служба Брдарски Јована Васил
 пешадиски полковник Бркиќ Јована Љубомир
 пешадиски полковник Цизел Франца Драго
 полковник за врска Цветковиќ Благоја Тихомир
 капетан на боен брод Ѓириќ Александра Синоша
 пешадиски полковник Данчиќ Дмитри Велимир
 инженерски полковник Деспот Душана Светозар
 пешадиски полковник Дрљача Васе Триво
 полковник за врска Гарача Милана Никола
 артилериски полковник Голобиќ Ивана Иван
 пешадиски полковник Грба Јове Милан
 полковник за врска Грубиќ Станка Мане
 пешадиски полковник Грујиќ Николе Милан
 пешадиски полковник Ибрахимпашевиќ Мустафе Менсур
 полковник за врска Илиќ Лазара Стеван
 артилериски полковник Јаворек Антуна Мирослав
 полковник на градежна служба Карафилоски Ђорѓи Љубен
 пешадиски полковник Караваниќ Ивана Јосип
 пешадиски полковник Кечан Драгутина Ђураѓ
 пешадиски полковник Кнежевиќ Митра Пана
 технички полковник Кончар Јована Митар
 капетан на боен брод Костиќ Рака Милосав
 пешадиски полковник Крвавац Ратка Милован
 санитарски полковник Леѓиќ Ивана Станко
 пешадиски полковник Ловриќ Петра Мићо
 технички полковник Лукиќ Антона Јосип
 пешадиски полковник Мали Јована Божиќар
 пешадиски полковник Мартиновиќ Јована Ђорђе
 полковник на сообраќајна служба Матијевиќ Филипа Крсто
 пешадиски полковник Миловиќ Паје Мирко
 санитарски полковник Митиќ Станка Александар
 артилериски полковник Миртиќ Франца Мирко
 капетан на боен брод Мојаш Антуна Петар
 технички полковник Момчиловиќ Александра Момчило
 полковник на оклопни единици Напотник Ивана Франц
 пешадиски полковник Неѓиќ Павла Јован
 инженерски полковник Парун Николе Славомир
 технички полковник Педало Лазе Петар
 технички полковник Прашо Тахира Рамиз
 артилериски полковник Радоњиќ Мила Мићо
 пешадиски полковник Реговиќ Марка Никола
 пешадиски полковник Ристовски Кирила Томо
 санитарски полковник Савичевиќ Уроша Милорад
 капетан на боен брод Сегулин Марија Марио
 пешадиски полковник Симиќ Вује Милан
 технички полковник Сладаковиќ Илије Симо
 технички полковник Срњиќ Војислава Миленко
 артилериски полковник Стамениќ Милана Александар
 полковник на финансиска служба Стојин Раде Љубомир
 пешадиски полковник Стрика Вицин Славко
 полковник на геодетска служба Суда Казимира Стјепан
 пешадиски полковник Шашиќ Андрије Божо
 пешадиски полковник Шпановиќ Милана Благоје
 морнарничкотехнички полковник Штерцај Антона Антон
 полковник на финансиска служба Шулигој Франца Цирил

полковник на авијација, Теодоровић Димитрија
 Зоран
 воздухопловнотехнички полковник Тешић Вла-
 димира Миодраг
 пешадиски полковник Томић Илије Никола
 пешадиски полковник Трбовић Раде Марко
 полковник на административна служба Трошељ
 Мате Томислав
 полковник на градежна служба Вандот Рудолфа
 Бојан
 пешадиски полковник Вејновић Јована Глишо
 технички полковник Вучуровић Саве Обрад
 полковник за врска Вуксан Милана Ђорђе
 пешадиски полковник Уршулски Марјана Вла-
 дисав
 пешадиски полковник Зарубица Радојице Радо-
 ван
 капетан на боен брод Зимич Ивана Петар
 полковник за врска Жељковић Ивана Јосип
 пешадиски потполковник Абаџић Марка Саво
 потполковник за врска Бандић Илије Светозар
 интендантски потполковник Басарић Луке Ђуро
 пешадиски потполковник Богуновић Јове Младен
 потполковник на финансиска служба Брусић
 Ђуре Јосип
 потполковник на финансиска служба Церић
 Азиса Аско
 технички потполковник Димитријевић Душана
 Драгослав
 пешадиски потполковник Добричанин Стојана
 Мирко
 санитарски потполковник Ђуровић Новака Бо-
 сиљка
 пешадиски потполковник Глишковић Миливоја
 Драгољуб
 потполковник на сообраќајна служба Грубиша
 Стеве Раде
 потполковник на финансиска служба Гвардиол
 Шиме Желимир
 инженериски потполковник Касумачић Омера
 Ибрахим
 артилериски потполковник Косановић Стевана
 Младен
 морнаричкотехнички потполковник Кухта Јосипа
 Бранко
 интендантски потполковник Латиновић Ђурђа
 Светко
 потполковник на финансиска служба Маџаљ
 Ђоке Милан
 потполковник на оклопни единици Маљковић
 Ђуре Ђоко
 пешадиски потполковник Манчић Драгомира
 Новица
 потполковник за врска Маравић Боже Петар
 технички потполковник Марчетић Стевана Ни-
 кола
 пешадиски потполковник Марјановић Марка Пе-
 тар
 потполковник на правна служба Марковић Доб-
 росава Бранислав
 пешадиски потполковник Машановић Јована
 Драго
 санитарски потполковник Мицковић Лазара
 Миодраг
 пешадиски потполковник Милановић Николе
 Свето
 артилериски потполковник Миљевић Благоте
 Рајко
 потполковник на административна служба Ми-
 шчић Јанча Бора
 артилериски потполковник Наумчевски Тоше
 Благоја
 технички потполковник Недељковић Божидара
 Живојин
 потполковник за врска Нејасмић Јерка Јосип
 санитарски потполковник Остојић Стојана Бог-
 данка

пешадиски потполковник Павловић Рада Ђуро
 потполковник на оклопни единици Пејаковић
 Ива Војислав
 пешадиски потполковник Петровић Стевана Ти-
 хомир
 санитарски потполковник Поповић Богдана Ра-
 домир
 потполковник на правна служба Радовановић
 Сретена Томислав
 технички потполковник Раковац Антона Антон
 пешадиски потполковник Савић Вукадина Саво
 потполковник на административна служба Савић
 Ненада Велисав
 пешадиски потполковник Стибиљ Јожета Бого-
 мир
 технички потполковник Шуње Хасана Хасан
 потполковник на оклопни единици Теодоровић
 Мила Василије
 потполковник на финансиска служба Тодоровић
 Настаса Драган
 артилериски потполковник Трошт Фридерика
 Славко
 потполковник на административна служба Ук-
 шановић Боже Јован
 инженериски потполковник Утјешеновић Стоја-
 на Душан
 потполковник на оклопни единици Узелац Ми-
 лана Ђуро
 ветеринарен потполковник Вершић Вица Тарци-
 зије
 потполковник на административна служба Вла-
 овић Митра Новица
 потполковник на АВХ одбрана Војновић Раде
 Богдан
 пешадиски потполковник Војновић Марка Душан
 артилериски потполковник Змаић Андрије Мато
 технички мајор Поповић Петра Радомир;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

технички полковник Херцег Ибришима Кемал
 интендантски полковник Матић Милорада Воји-
 слав
 технички полковник Плећаш Душана Богдан
 санитарски полковник Стаменовић Алексе Бори-
 воје
 технички полковник Влаховић Јосипа Елза
 потполковник на административна служба Ај-
 дуковић Душана Дане
 санитарски потполковник Аксић Спасија Радо-
 слав
 артилериски потполковник Андрић Душана Ми-
 лорад
 потполковник на геодетска служба Анђелић Јан-
 ка Миладин
 инженериски потполковник Анђелић Владе Ми-
 ленко
 артилериски потполковник Анђелић Божидара
 Радивоје
 потполковник за врска Арсенивић Николе Ђорђе
 пешадиски потполковник Арсић Милана Мил-
 лорад
 потполковник на оклопни единици Бауер Хер-
 мана Колман
 потполковник на АВХ одбрана Војић Драгољуба
 Миливоје
 санитарски потполковник Бошковић Драгољуба
 Богдан
 санитарски потполковник Бошковић Мићуна
 Драгиша
 потполковник на оклопни единици Братић Ђор-
 ѓа Младен
 морнаричкотехнички потполковник Бугарски
 Миливоја Витомир
 санитарски потполковник Цветановић Ђорђа
 Драгомир

инженериски потполковник Чичковиќ Јовице
Саво
артилериски потполковник Драгојловиќ Мило-
рада Првослав
технички потполковник Ђурасовиќ Јове Свето-
зар
потполковник на финансиска служба Гајиќ Бо-
жидара Илија
потполковник на градежна служба Грбиќ Триве
Никола
капетан на фрегата Исаиќ Душана Владимир
санитетски потполковник Јанковиќ Вукаја Дра-
гомир
санитетски потполковник Јокиќ Вукоте Борислав
капетан на фрегата Јовановиќ Данила Милија
санитетски потполковник Јовановиќ Станимира
Милун
инженериски потполковник Кадијевиќ Милоша
Љубомир
санитетски потполковник Каменица Милутина
Синиша
технички потполковник Кнежевиќ Јове Јовица
потполковник за врска Кос Франца Петер
потполковник на финансиска служба Костиќ
Савете Живојин
технички потполковник Марјановиќ Животе
Миодраг
капетан на фрегата Мартиновиќ Николе Мило-
ван
технички потполковник Мићуновиќ Саве Ми-
хајло
пешадиски потполковник Мухаџири Даута Али
санитетски потполковник Навратил Мирослава
Зденко
потполковник на административна служба Ник-
тин Тимотија Борисав
потполковник за врска Николиќ Милана Војис-
лав
потполковник на градежна служба Оцтењак Јо-
сипа Драгутин
ветеринарен потполковник Поломик Јосипа
Фрањо
потполковник на градежна служба Радиќ Николе
Данило
потполковник на финансиска служба Радиновиќ
Николе Стеван
пешадиски потполковник Реметиќ Цветка Ристо
потполковник на административна служба Рогоиќ
Анте Иван
санитетски потполковник Розиќ Петра Владимир
потполковник на правна служба Сикимиќ Мирка
Борислав
санитетски потполковник Спаиќ Милана Ранко
пешадиски потполковник Станиќ Павла Бошко
потполковник за врска Стебиќ Карла Мирко
потполковник на градежна служба Сташиќ Љу-
бомира Томислав
потполковник на градежна служба Стојановиќ
Ђорѓа Милорад
технички потполковник Стојиљковиќ Илије Ми-
лован
технички потполковник Стокиќ Илије Урош
пешадиски потполковник Штуловиќ Милуна
Петар
потполковник на административна служба То-
доровиќ Вукашина Милутин
санитетски потполковник Тодосијевиќ Љубинка
Милић
санитетски потполковник Томашевиќ Милинка
Милован
технички потполковник Угреновиќ Симе Драган
капетан на фрегата Угричиќ Живка Милорад
артилериски потполковник Узелац Миле Душан
артилериски потполковник Варат Милана Не-
дељко
технички потполковник Војводиќ Ивана Влахо
морнаричкотехнички потполковник Заклан Јо-
вана Милош

пешадиски потполковник Зеќ Љубомира Алек-
сандар
технички потполковник Зупанц Александра
Штефан
технички потполковник Жагар Ивана Виктор
технички мајор Антонијевиќ Димитрија Драган
инженериски мајор Арадски Душана Војислав
пешадиски мајор Бауцац Петра Димитрије
мајор на АБХ одбрана Богдановиќ Првослава
Стеван
пешадиски мајор Церовиќ Радивоја Јован
пешадиски мајор Чађо Душана Бранко
пешадиски мајор Чениќ Лазара Милорад
технички мајор Чук Ивана Франц
мајор на геодетска служба Денда Гаје Недељко
интендантски мајор Дениќ Животе Златомир
технички мајор Димитријевиќ Димитрија Илија
интендантски мајор Драшковиќ Благоја Љубиша
артилериски мајор Цигурски Димитрија Ђорђе
мајор на АБХ одбрана Гардашевиќ Петра Саво
мајор на административна служба Голоб Штефа-
на Леополд
технички мајор Гвозденовиќ Јована Радивоје
инженериски мајор Илиќ Божидара Велимир
мајор на градежна служба Ивановиќ Љубомира
Томислав
мајор на геодетска служба Ивановиќ Војислава
Здравко
пешадиски мајор Јаневски Николе Благоја
пешадиски мајор Јанковиќ Милојка Душан
мајор на правна служба Јефтениќ Лазе Павле
мајор на геодетска служба Јегдиќ Алексе Трифко
технички мајор Јевтиќ Станимира Радомир
пешадиски мајор Јовановиќ Чедомира Велибор
технички мајор Јовановиќ Милана Зоран
пешадиски мајор Јурџан Блажа Ђино
артилериски мајор Каракаш Томе Иван
технички мајор Кеча Илије Петар
интендантски мајор Кесиќ Стеве Славко
пешадиски мајор Костиќ Јована Павиќ
технички мајор Костовски Косте Благоје
морнаричкотехнички мајор Ковачевиќ Стојадина
Милован
мајор на сообраќајна служба Ковачевиќ Стевана
Новак
интендантски мајор Крстиќ Бранка Јован
санитетски мајор Лазиќ Александра Драгиша
санитетски мајор Лазиќ Сретена Раднисав
технички мајор Мандиќ Милина Александар
артилериски мајор Мандиќ Душана Радослав
мајор на геодетска служба Маринчек Павла
Јожеф
санитетски мајор Маринковиќ Милана Митар
капетан на корвета Михаљев Божидара Петар
технички мајор Милановиќ Стојана Љубиша
технички мајор Милиќ Владимира Душан
артилериски мајор Милиниќ Симе Бранко
мајор на правна служба Миљевиќ Лазара Мом-
чило
артилериски мајор Миљковиќ Светолика Жарко
инженериски мајор Мирковиќ Владимира Радош
санитетски мајор Младеновиќ Доде Петар
мајор на АБХ одбрана Начевски Дмитра Михаил
санитетски мајор Николајевиќ Владимира Алек-
сандар
санитетски мајор Николиќ Зарије Драгољуб
артилериски мајор Њаради Владимира Евге-
није
технички мајор Палигориќ Лазара Анастас
санитетски мајор Панговиќ Драгиша Радомир
инженериски мајор Павичиќ Петра Дане
мајор на административна служба Павловиќ Бо-
жидара Радомир
воздухопловнотехнички мајор Печенковиќ Срећ-
ка Милош
санитетски мајор Пешиќ Жарка Миодраг
технички мајор Петровиќ Миодрага Драгољуб
пешадиски мајор Пезељ Ивана Нико

- артилериски мајор Поповиќ Стевана Војислав
капетан на корвета Поповиќ Пеке Вукота
мајор на геодетска служба Прелевиќ Живка
- Јован**
технички мајор Радоичиќ Милана Љубан
технички мајор Радумило Дмитра Стојимир
мајор на геодетска служба Рајиќ Николе Миодраг
инженериски мајор Рајковиќ Светозара Рајко
мајор на сообраќајна служба Ракиќ Љубомира
- Звонимир**
мајор на геодетска служба Ранчиќ Светозара
- Стеван**
санитетски мајор Ранѓеловиќ Радоја Светислав
мајор на геодетска служба Ристиќ Обрена Божо
интендантски мајор Ристиќ Милорада Сава
технички мајор Савчиќ Милоша Радован
технички мајор Савиќ Божиќа Никола
мајор на авијација Станишиќ Светозара Дамјан
мајор на финансиска служба Станковиќ Руси-
ма Радојко
морнарничкотехнички мајор Стојановиќ Јована
- Ранко**
интендантски мајор Шегвиќ Шпире Анте
капетан на корвета Шевиќ Љубомира Петар
мајор за врска Шубевски Бошка Славе
пешадиски мајор Танасијевиќ Ранка Витомир
артилериски мајор Тимотиќ Велимира Милорад
пешадиски мајор Томиќ Аврама Душан
технички мајор Томиќ Прошпера Тонко
технички мајор Тртица Николе Милорад
технички мајор Васовиќ Радише Петар
артилериски мајор Величковиќ Младена Анто-
није
технички мајор Вељковиќ Методија Душан
технички мајор Вељовиќ Михаила Миодраг
мајор на финансиска служба Видојевиќ Благоја
- Божидар**
артилериски мајор Випотник Матеја Леополд
санитетски мајор Вујичиќ Радише Милован
мајор на финансиска служба Вујовиќ Крсте Ми-
лован
технички мајор Вулекиќ Батриќа Милован
мајор на сообраќајна служба Здјелариќ Милана
- Војислав**
мајор на АВХ одбрана Зеќ Бранка Ненад
инженериски капетан I класа Ајеговиќ Емина
- Сулејман**
пешадиски капетан I класа Алексиќ Лазара Љу-
биша
технички капетан I класа Анѓиќ Јове Драшко
пешадиски капетан I класа Бабиќ Живка Бо-
жидар
технички капетан I класа Баскиќ Анѓелка Ђорђе
артилериски капетан I класа Беговиќ Марка
Недељко
пешадиски капетан I класа Бољевиќ Милије
Томислав
санитетски капетан I класа Бошковиќ Лазара
Јован
технички капетан I класа Џеровиќ Ђанка Шеф-
кија
санитетски капетан I класа Цесарец Милана
Фрањо
пешадиски капетан I класа Цвејиќ Боривоја То-
мислав
технички капетан I класа Цвек Антона Карло
поручник на боен брод Цветковиќ Стратимира
Цветко
капетан I класа на правна служба Данковиќ
Славише Љубинко
пешадиски капетан I класа Денчиќ Гојка Никола
пешадиски капетан I класа Димиќ Милуна Ми-
лош
капетан I класа на техничка служба Димитри-
јевиќ Петра Сретен
- капетан I класа на геодетска служба Димитров
Цветка Ангел
пешадиски капетан I класа Димитровски Бориса
Александар
технички капетан I класа Драгојевиќ Мила
Гојко
капетан I класа на административна служба
Ђилас Миће Никола
капетан I класа на геодетска служба Ђуркиќ
Владислава Љубомир
интендантски капетан I класа Ђуриќ Ђорѓа
Марко
капетан I класа на градежна служба Фазлиќ
Авде Решад
пешадиски капетан I класа Грубљешкиќ Милоша
Милан
интендантски капетан I класа Ибрахимпашкиќ
Ибрахима Нурудин
капетан I класа на АВХ одбрана Илиќ Милорада
Александар
капетан I класа на геодетска служба Ивковиќ
Милисава Стојадин
интендантски капетан I класа Јакшиќ Дане Ђу-
раѓ
капетан I класа на правна служба Јанковиќ Све-
тозара Јован
пешадиски капетан I класа Јанковиќ Слободана
Мирослав
пешадиски капетан I класа Јанковиќ Зарије
Радојко
технички капетан I класа Јањиќ Воје Момчило
капетан I класа за врска Косовиќ Николе Радо-
ван
интендантски капетан I класа Кусиќ Раде Иван
капетан I класа на административна служба
Лајзер Миодрага Душан
интендантски капетан I класа Лале Душана Томо
капетан I класа на административна служба Ла-
заревиќ Вукоја Добросав
капетан I класа на геодетска служба Лазаревиќ
Владете Предраг
капетан I класа на финансиска служба Марчеќ
Људевита Иван
технички капетан I класа Марковиќ Витомира
Стојан
санитетски капетан I класа Матовиќ Бранка
Владан
пешадиски капетан I класа Меданхоџиќ Муха-
меда Митхат
интендантски капетан I класа Михајловиќ Дра-
гољуба Зоран
капетан I класа на административна служба Ми-
личиќ Велимира Недељко
технички капетан I класа Миловановиќ Вука-
дина Ратомир
интендантски капетан I класа Мимица Ивана
Јосип
артилериски капетан I класа Несторовиќ Мили-
воја Владимир
капетан I класа на градежна служба Николиќ
Стојана Борислав
капетан I класа на сообраќајна служба Николиќ
Прокопија Миладин
капетан I класа на геодетска служба Панчиќ
Александра Миодраг
капетан I класа на геодетска служба Пантелиќ
Будимира Милорад
артилериски капетан I класа Пантелиќ Цветка
Славољуб
капетан I класа на административна служба
Пармаковиќ Петра Милан
технички капетан I класа Павловиќ Среќа
Милан
технички капетан I класа Пејиќ Светозара Ве-
селин

пешадиски капетан I класа Перишиќ Радоње Драгољуб
интендантски капетан I класа Перишиќ Крстомира Милојко
пешадиски капетан I класа Петровиќ Михаила Миливоје
интендантски капетан I класа Петровиќ Драгутина Пета
технички капетан I класа Петровиќ Винка Звонко
капетан I класа на оклопни единици Петровски Алексе Панде
технички капетан I класа Плењаш Душана Милош
интендантски капетан I класа Пухар Стевана Бранко
пешадиски капетан I класа Пушара Тријка Бошко
интендантски капетан I класа Рајиќ Стевана Љубиша
технички капетан I класа Рибич Франца Франц капетан I класа на правна служба Ристиќ Радоја Милија
пешадиски капетан I класа Савиќ Новака Владета
капетан I класа на геодетска служба Савичевиќ Милосава Петар
технички капетан I класа Симоновиќ Рајка Радојица
пешадиски капетан I класа Смиљаниќ Спасоја Владимир
капетан I класа на геодетска служба Сотиров Манолов Еогдан
санитетски капетан I класа Сребренов Јордана Андон
интендантски капетан I класа Стефановиќ Михаила Живојин
капетан I класа на геодетска служба Стојановиќ Милана Радивоје
технички капетан I класа Стојкоски Богоја Алекса
капетан I класа на оклопни единици Шебениќ Франца Иван
капетан I класа на административна служба Шкопеља Шпире Мирко
капетан I класа на финансиска служба Шпаљ Милана Дујо
капетан I класа на оклопни единици Таталовиќ Николе Велимир
технички капетан I класа Тодоровиќ Тихомира Сретко
технички капетан I класа Трбојевиќ Душана Славко
технички капетан I класа Ујевиќ Ивана Томислав
технички капетан I класа Урбан Михајла Јанко артилериски капетан I класа Велковски Павла Георги
артилериски капетан I класа Вокиќ Николе Драган
пешадиски капетан I класа Вујановиќ Васе Момчило
технички капетан I класа Вукмановиќ Божицара Небојша
технички капетан I класа Вуковиќ Миодрага Светозар
капетан I класа на геодетска служба Вучиниќ Станка Божицар
технички капетан I класа Зрниќ Боже Ђорђе пешадиски капетан Арула Јована Дмитар
пешадиски капетан Булат Павла Чедомир
пешадиски капетан Цековиќ Цене Јован
пешадиски капетан Ђулибрк Владе Душан
капетан на административна служба Десница Вида Никола

капетан за врска Димитријевиќ Андрије Томислав
капетан за врска Брак Драгоја Миле
капетан на сообраќајна служба Глоговац Данила Драган
капетан на сообраќајна служба Игњатовиќ Драгослава Светомир
интендантски капетан Јанковиќ Стеве Рајко
пешадиски капетан Костиќ Милована Славко артилериски капетан Ковачевиќ Стојана Симо капетан на сообраќајна служба Крќобабиќ Душана Мирко
капетан на сообраќајна служба Крстиќ Радомира Јоксим
технички капетан Крѓиниќ Боже Мане артилериски капетан Маровиќ Раде Гојко
капетан на оклопни единици Матошевиќ Анте Велимир
капетан за врска Михајловиќ Марка Милиќ
санитетски капетан Миљковиќ Михајла Предраг
технички капетан Нешевиќ Саве Жарко
пешадиски капетан Остојиќ Стевана Драго артилериски капетан Паниќ Недељка Мирољуб инженериски капетан Паскаш Јована Душан пешадиски капетан Пингар Томе Драгутин капетан на оклопни единици Попов Благоја Миливој
пешадиски капетан Пребирачевиќ Раде Манојло артилериски капетан Радовиновиќ Душана Милан
технички капетан Рибич Милоша Илија капетан за врска Родиќ Глише Драго
пешадиски капетан Родиќ Илије Живко
пешадиски капетан Стојичиќ Милисав Чедомир
капетан за врска Стошиќ Донче Добривоје
воздухопловнотехнички капетан Вран Ивана Руди
капетан на оклопни единици Вуњак Луке Милан
капетан за врска Златковиќ Душана Јован интендантски капетан Живановиќ Сретена Милан
интендантски поручник Дмитричиновиќ Проке Душан
пешадиски поручник Мишовиќ Митра Слободан инженериски поручник Митев Иванов Лазар
пешадиски заставник I класа Бенчиќ Блаже Антон
артилериски заставник I класа Божиќ Мартина Стјепан
технички заставник Чабаркапа Велише Радомир заставник I класа на административна служба Ђуриќ Милоша Благоје
заставник I класа на административна служба Дебелиќ Ивана Анђелко
заставник I класа на административна служба Дворшак Михаела Јоже
заставник I класа на административна служба Бекиќ Лазара Душан
технички заставник I класа Ђуриќ Милана Душан
артилериски заставник I класа Грабеж Петра Милан
заставник I класа на административна служба Хаџиќ Новице Недељко
заставник I класа на административна служба Ивановиќ Младена Живота
пешадиски заставник I класа Јањетовиќ Остоје Михајло
заставник I класа на административна служба Јовановиќ Драгутина Боривоје
заставник I класа на административна служба Јовановиќ Душана Зоран

заставник I класа на административна служба
 Марчетић Марка Симо
 заставник I класа на сообраќајна служба Ма-
 ринковић Крсте Добросав
 санитетски заставник I класа Милановић Миљка
 Милутин
 заставник I класа за врска Миленковић Симе
 Добривоје
 ветеринарен заставник I класа Мишић Драго-
 мира Богдан
 технички заставник I класа Новак Антона Ште-
 фан
 пешадиски заставник I класа Перезић Адема
 Мујо
 заставник I класа за врска Потежица Маријана
 Киро
 артилериски заставник I класа Продановић
 Симке Божидар
 заставник I класа на административна служба
 Продановић Милана Мирко
 интендантски заставник I класа Радуловић
 Горчина Радован
 заставник I класа на сообраќајна служба Рудан
 Јерка Јаков
 технички заставник I класа Рашић Љубе Стојан
 заставник I класа на административна служба
 Ситнић Омера Мехо
 интендантски заставник I класа Станковић Ја-
 кова Урош
 заставник I класа за врска Станковић Јована
 Будимир
 заставник I класа на административна служба
 Стаменић Јанка Марко
 заставник I класа за врска Стаменић Станимира
 Југ
 технички заставник I класа Шејтанић Омера
 Хасан
 заставник I класа за врска Шћепановић Божића
 Бошко
 заставник I класа на сообраќајна служба Трај-
 ковић Младена Александар
 заставник I класа на сообраќајна служба Зубић
 Марка Љубомир
 интендантски заставник Бабић Саве Вељко
 технички заставник Вублић Милана Вилим
 пешадиски заставник Чакарић Марка Перо
 пешадиски заставник Гавриловић Мирослава
 Гаврило
 пешадиски заставник Георгијевски Стерије
 Илија
 интендантски заставник Костић Љубомира Ме-
 тодије
 пешадиски заставник Ковачић Бранка Илија
 пешадиски заставник Леканић Глиге Драгољуб
 заставник за врска Миљановић Станка Ранко
 заставник на административна служба Николић
 Крсте Новак
 пешадиски заставник Обрадовић Симеона Бори-
 сав
 заставник на сообраќајна служба Периша Анте
 Нико
 заставник на административна служба Радић
 Петра Лука
 заставник на административна служба Шејат
 Петра Саво
 пешадиски заставник Жаревац Миодрага Сло-
 бодан
 пешадиски постар водник I класа Алексић Сре-
 тена Андрија
 технички постар водник I класа Копривица Васе
 Драго
 морнаричкотехнички постар водник Милеуснић
 Милана Стеван
 санитетски воен службеник I класа Седмаков
 Данила Живка
 воен службеник II класа на административна
 служба Бијелић Мирка Новак

воен службеник II класа на финансиска служба
 Павић Бранимира Сима
 воен службеник II класа на административна
 служба Поповић Пантелије Станко
 воен службеник II класа на административна
 служба Живанић Симе Томо
 воен службеник III класа на административна
 служба Алавања Теодора Милан
 воен службеник III класа на административна
 служба Бојовић-Николић Здравка Милосав
 воен службеник III класа на финансиска служба
 Дољанин Анте Стипе
 воен службеник III класа на административна
 служба Хајдић Николе Никола
 воен службеник III класа на административна
 служба Јанковић Стојана Тројан
 воен службеник III класа на административна
 служба Јеротић Петра Радован
 воен службеник III класа на административна
 служба Миленковић Светислава Јосиф
 воен службеник III класа на административна
 служба Нимац Ивана Марко
 воен службеник III класа на административна
 служба Обреновић Војина Милорад
 воен службеник III класа на административна
 служба Павловић Павла Стефан
 воен службеник III класа на финансиска служба
 Пешавски Божица Славе
 воен службеник III класа на административна
 служба Петковић Милорада Момчило
 воен службеник III класа на административна
 служба Рашић Петра Милица
 воен службеник III класа на административна
 служба Шарик Данила Ђуро
 санитетски воен службеник III класа Тодоров-
 ска Славољуба Надежда
 воен службеник III класа на административна
 служба Вукелић Стевана Милан
 воен службеник III класа на административна
 служба Вручинић Томе Обрад
 воен службеник III класа на административна
 служба Жуљевић Мате Драгомир
 воен службеник IV класа на финансиска служба
 Бакић Саве Боро
 воен службеник IV класа на административна
 служба Цвијовић Видоја Славко
 воен службеник IV класа на административна
 служба Чекановић Милана Радоје
 санитетски воен службеник IV класа Дрндаре-
 вић Стојана Смиља
 воен службеник IV класа на административна
 служба Јакобац Ивана Јосип
 воен службеник IV класа на административна
 служба Рогожарски Илије Јован
 воен службеник IV класа на административна
 служба Степановић Васе Боро
 воен службеник IV класа на административна
 служба Вуков Славка Боривоје
 воен службеник V класа на музичка служба
 Клеменчић Алојза Албин
 воен службеник V класа на административна
 служба Кљајић Михајла Мирко
 воен службеник V класа на музичка служба
 Максимовић Уроша Селимир
 воен службеник V класа на административна
 служба Малишић Арсе Маринко
 воен службеник V класа на музичка служба
 Вушковић Спасоја Божидар
 воен службеник VI класа на музичка служба
 Јурјевић Петра Миливој
 воен службеник VI класа на административна
 служба Кварантан Стјепана Иво
 воен службеник VIII класа на административна
 служба Јовић Василија Душан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

технички полковник Басариќ Милана Бранко
пешадиски полковник Кабиљо Давида Самуел
пешадиски полковник Коцијан Ивана Ладо
санитетски полковник Мандиловии Аврама Жак
пешадиски полковник Васиљевиќ Гвоздана Ра-
дован;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

технички полковник Брајовиќ Јована Радисав
пешадиски полковник Крашовец Алојза Влади-
мир
пешадиски полковник Кривокапиќ Сава Стеван
пешадиски полковник Миљевец Франца Станко
инженерски полковник Веселиновиќ Јевте
Ђорђе
пешадиски полковник Загорац Раде Ђуро
потполковник на авијација Делиќ Јанка Милан
интендантски потполковник Дрча Даке Петар
санитетски потполковник Ђурђевиќ Миланка
Растислав
инженерски потполковник Грбовиќ Радована
Владан
потполковник на финансиска служба Јелиќ
Петра Милан
потполковник на административна служба Ни-
колиќ Љубомира Сава
инженерски потполковник Пантиќ Живорада
Владета
технички потполковник Стукало Сергија Алек-
сандар
технички потполковник Васиљевиќ Косте Чедо-
мир
потполковник на геодетска служба Зупан Ру-
долфа Густав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

воздухопловнотехнички потполковник Милоше-
виќ Ристосија Србислав
артилериски потполковник Станиќ Ђуре Ђорђе
мајор на градежна служба Аксентијевиќ Живо-
јина Драгомир
мајор на геодетска служба Дикиќ Душана
Бранко
санитетски мајор Илиќ-Поповиќ Пере Здравка
технички мајор Кашиќ Јосифа Радивоје
мајор на градежна служба Ковачевиќ Владе
Коста
мајор на градежна служба Савковиќ Светолика
Верољуб
санитетски мајор Стевановиќ Ђурђа Станка
санитетски мајор Шкрљ Јоже Милан
санитетски капетан I класа Антонов Владимира
Иван
капетан I класа на геодетска служба Бабиќ
Илије Миле
технички капетан I класа Букарица Јована Ми-
лорад
технички капетан I класа Горник Томаша Ми-
хајло
капетан I класа на геодетска служба Милади-
новиќ Актанасија Петар
технички капетан I класа Милојевиќ Радослава
Велисав
технички капетан I класа Митровиќ Јована
Драгомир
технички капетан I класа Осмајиќ Груја Вели-
мир

пешадиски капетан I класа Полхерт Стјепана
Стјепан
технички капетан I класа Ристиќ Трифуна Вла-
димир
капетан I класа на геодетска служба Станишиќ
Радоја Бекица
технички капетан I класа Шахиновиќ Ибрахима
Хусеин
капетан I класа на геодетска служба Шапоњиќ
Тихомира Миодраг
пешадиски капетан I класа Вучићевиќ Милана
Драгомир
заставник I класа на административна служба
Думниќ Станише Рајко
заставник I класа на административна служба
Јовановиќ Радише Милиќко
заставник I класа на административна служба
Лончар Марка Гојко
заставник I класа на административна служба
Мијаиловиќ Милана Душан
заставник I класа на административна служба
Петковиќ Цветка Чедомир
заставник I класа на административна служба
Шоштариќ Милана Стјепан
заставник I класа на административна служба
Вуга Лазе Андрија
заставник I класа на административна служба
Живковиќ Љубомира Аранђел
постар водник I класа на административна
служба Перишиќ Милована Будимир
постар водник I класа на административна
служба Пешут Милоша Радослав
воен службеник III класа на административна
служба Маринковски Атанаса Гашо
воен службеник III класа на административна
служба Рачиќ Фране Крешимир
воен службеник III класа на административна
служба Синђиќ Миловоја Милош
воен службеник III класа на административна
служба Станковиќ Милоја Будимир
воен службеник III класа на административна
служба Стопариќ Пере Бранко
воен службеник IV класа на административна
служба Хајдар Мује Јусуф
воен службеник IV класа на административна
служба Јакелъ Фране Даница
воен службеник IV класа на административна
служба Јониќ Алексе Сретен
воен службеник IV класа на административна
служба Крстиќ Обрада Милутин
воен службеник V класа на административна
служба Ахлин Миленка Загорка
воен службеник V класа на административна
служба Младениќ Радоја Милашин
воен службеник V класа на административна
служба Тодоровиќ Душана Олга
воен службеник VIII класа на геодетска служба
Шафер Јосипа Љубомир;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадиски полковник Ајншпилер Николе Ми-
лорад
санитетски полковник Арнери Шимуна Винко
резервен пешадиски полковник Бабиќ Николе
Јован
полковник на оклопни единици Бажим Мате
Крсто

полковник на оклопни единици Божановиќ Ра-
дула Драго

пешадиски полковник Братранек Фрање Вилим
инженериски полковник Бурчул Блажа Милан
санитетски полковник Цветковиќ Богдана Жарко
полковник на сообраќајна служба Чорнеки Реље

Славко

пешадиски полковник Ђушиќ Луке Мићо
пешадиски полковник Дилберовиќ Алије Исмет
пешадиски полковник Драгаш Васе Маринко
пешадиски полковник Дражиќ Јована Момир
полковник на финансиска служба Ђериќ Буге

Славко

пешадиски полковник Ђуѓиќ Илије Миленко
пешадиски полковник Ђуриќ Илије Мирко
инженериски полковник Глушица Гојка Никола
пешадиски полковник Грубишиќ Миле Јере
санитетски полковник Кандиќ Љубе Бранко
санитетски полковник Кичиќ Михајла Миољуб
технички полковник Краина Мије Руди
технички полковник Кржељаш Миле Божо
санитетски полковник Кузмановиќ Јована Бори-

слав

пешадиски полковник Мали Милана Живко
технички полковник Маринковиќ Фране Томи-

слав

технички полковник Микелиќ Јосипа Миљенко
санитетски полковник Милетиќ Живојина Дра-

гослав

пешадиски полковник Миличиќ Мате Никола
пешадиски полковник Митровиќ Милована Дра-

гослав

пешадиски полковник Мрђа Стојана Петар
капетан на боен брод Остојиќ Зарије Војислав
инженериски полковник Петровиќ Ђуре Душан
санитетски полковник Пилетиќ Милоша Митар
морнарничкотехнички полковник Полиќ Вице

Марко

полковник за врска Пузиќ Симе Милош
артилериски полковник Радановиќ Илије Ђуро
инженериски полковник Сениќ Николе Вукашин
инженериски полковник Слијепчевиќ Алексе

Тихомир

полковник на финансиска служба Шевер Петра

Буге

полковник на АВХ одбрана Трикиќ Стојана

Сретко

санитетски полковник Wesley-Танасковиќ Љу-

девит Ines

пешадиски полковник Вигњевиќ Миле Божо
пешадиски полковник Врањеш Душана Бранко
пешадиски полковник Вулегиќ Томе Рашко
пешадиски полковник Зрилиќ Раде Коста
технички полковник Зупан Антона Звонимир
пешадиски полковник Зупанчиќ Едварда Едвард;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковник на АВХ одбрана Бишоф Мије Алојз
полковник на оклопни единици Бодирожа Јо-

вана Душан

артилериски полковник Болта Дане Стеван

инженериски полковник Бркановиќ Николе Ми-

лан

пешадиски полковник Цветковиќ Бранка

Здравко

полковник на финансиска служба Чортан Све-

тозара Озрен

полковник на АВХ одбрана Ђосиќ Тодора Ми-

лован

пешадиски полковник Дамјановиќ Тодора Бран-

ко

полковник на финансиска служба Дуванчиќ

Петров Милан

технички полковник Ђерговиќ Видоја Брани-

слав

артилериски полковник Ђукиќ Арсе Бранислав
пешадиски полковник Гањеша Јанка Тимо
полковник за врска Илибашиќ Мојсије Ђуро
полковник на геодетска служба Јокановиќ Ми-

лана Јокан

интендантски полковник Јовановиќ Светозара

Владан

технички полковник Караман Хуге Нико

пешадиски полковник Кнежевиќ Николе Милан

интендантски полковник Крупеж Милована

Жарко

пешадиски полковник Лојиќ Хаџиба Ибрахим

полковник на АВХ одбрана Маревиќ Прокопа

Милан

пешадиски полковник Миладиновски Цветана

Миладин

технички полковник Миленковиќ Бранка Милош

санитетски полковник Милошевиќ Живка Србо-

љуб

пешадиски полковник Мишетиќ Николе Живан

ветеринарен полковник Митровиќ Миливоја

Добросав

полковник на геодетска служба Николиќ Ђуре

Антон

полковник на АВХ одбрана Окиќ Алије Мујо

артилериски полковник Остојиќ Илије Стезан

пешадиски полковник Петрановиќ Станислава

Владимир

санитетски полковник Петровиќ Александра

Драгољуб

пешадиски полковник Пуцар Ђуре Милош

технички полковник Ристиќ Јована Војо

пешадиски полковник Седлеќки Милана Влади-

мир

технички полковник Секулиќ Радивоја Миливоје

полковник на сообраќајна служба Станковиќ

Јована Јован

полковник на оклопни единици Шашо Радована

Милован

артилериски полковник Шуштар Антона Мартин

интендантски полковник Трпковски Зарије Иван

ветеринарен полковник Турудиќ Стјепана Вла-

стимир

полковник на авијација Зрниќ Илије Радослав

технички полковник Живковиќ Милоја Љубиша

пешадиски потполковник Аћиќ Тривуна Тривун

потполковник на сообраќајна служба Аћимовиќ

Владимира Боривоје

артилериски потполковник Аћимовиќ Миодрага

Милан

потполковник на правна служба Адамовиќ Сте-

јана Бранко

капетан на фрегата Алар Петра Мићо

капетан на фрегата Арсенијевиќ Ђорђа Никола

потполковник на финансиска служба Ашанин

Милије Драгољуб

санитетски потполковник Атељевиќ Паја Че-

домир

потполковник на АВХ одбрана Бабиќ Саве Ду-

шан

санитетски потполковник Бајовиќ Милутина Ми-

ливоје

артилериски потполковник Бајовиќ Ђорђа Ристо

потполковник на геодетска служба Бајровиќ Ха-

сана Асад

пешадиски потполковник Батиница Дане Ђуро

инженериски потполковник Бедалов Ивана Иван

пешадиски потполковник Бејатовиќ Симе Мирко

морнарничкотехнички потполковник Белиј Ми-

хајла Александар

потполковник на финансиска служба Бијелиќ

Симе Остоја

потполковник на административна служба Бобиќ

Миле Никола

пешадиски потполковник Бојиќ Алексе Радомир

капетан на фрегата Болфек Павла Томислав

капетан на фрегата Бровет Руперта Стане

технички потполковник Бугариновић Дике
 Борђе
 морнарничкотехнички потполковник Бутуровић
 Ибрахима Халид
 пешадиски потполковник Цигановић Марка Стеван
 пешадиски потполковник Цветковић Ђуре Бошко
 пешадиски потполковник Чачић Луке Драгутин
 пешадиски потполковник Чамчић Јусуфа Рифат
 инженериски потполковник Ђапин Марка Љубомир
 потполковник за врска Ђефо Алије Махмут
 артилериски потполковник Ђелап Петра Велимир
 технички потполковник Ђеранић Богдана Владимир
 потполковник на авијација Ђеровић Радована
 Борислав
 интендантски потполковник Чоклица Ивана
 Томо
 инженериски потполковник Чоловић Видака
 Коста
 пешадиски потполковник Ђорић Милоша Живко
 пешадиски потполковник Ђосић Јована Милутин
 морнарничкотехнички потполковник Дабовић
 Драгољуба Драгиша
 потполковник за врска Дабић Анте Јаков
 технички потполковник Димитровски Глигорија
 Борислав
 ветеринарен потполковник Драгић Бранислава
 Марко
 санитарски потполковник Драгославић Блаже
 Видак
 потполковник на АВХ одбрана Дроњак Митра
 Никола
 артилериски потполковник Дундић Вукеле Слободан
 санитарски потполковник Џамоња Срејка Звонимир
 артилериски потполковник Ђекић Које Богдан
 инженериски потполковник Ђевић Буре Бранко
 технички потполковник Ђорђевић Божидара
 Александар
 пешадиски потполковник Ђорђевић Николе Добросав
 санитарски потполковник Ђорђевић Исидора
 Љубиша
 пешадиски потполковник Ђорђевић Петра Петар
 технички потполковник Ђошевиќ Тодора Ђорђе
 пешадиски потполковник Ђукановић Ђукана
 Миодраг
 технички потполковник Ђукић Дане Миле
 пешадиски потполковник Ђумић Алексе Драган
 интендантски потполковник Ђурић Нурије Ибро
 потполковник на финансиска служба Еренфрјанд
 Густава Божадар
 пешадиски потполковник Фелић Омера Бејдо
 потполковник на АВХ одбрана Гашперлин Јосипа Франц
 пешадиски потполковник Гатало Ристе Новак
 пешадиски потполковник Георгијевски Михаила
 Коста
 морнарничкотехнички потполковник Гладовић
 Николе Милутин
 инженериски потполковник Гобовић Мила Љубо
 потполковник за врска Гогић Алексе Милан
 потполковник на геодетска служба Грандовец
 Карла Драго
 санитарски потполковник Грковић Милорада
 Благоје
 пешадиски потполковник Гулан Милоша Драго
 капетан на фрегата Гвозденовић Богослава Мијаило
 технички потполковник Ходовић Ахмета Осман
 капетан на фрегата Хорват Јакоба Антун
 капетан на фрегата Исабеговић Османа Мурадиф
 технички потполковник Илић Милана Здравко

потполковник за врска Илијашевић Шпире Бошко
 потполковник на АВХ одбрана Иветић Мате Слободан
 пешадиски потполковник Ивезић Блага Михаило
 технички потполковник Јанев Ристе Пантелеј
 морнарничкотехнички потполковник Јанковић
 Бранислава Душан
 технички потполковник Јанковић Страхине Јован
 технички потполковник Јевтић Станимира Александар
 технички потполковник Јордановић Сретена Петар
 артилериски потполковник Јовановић Миленка
 Бранислав
 потполковник на градежна служба Јовановић
 Уроша Никодин
 интендантски потполковник Јовановић Милорада
 Павле
 потполковник на оклопни единици Јовичић Симе Милан
 пешадиски потполковник Каран Обрада Гојко
 потполковник на финансиска служба Казић Чамила Јакуб
 технички потполковник Керечки Митра Момчило
 капетан на фрегата Костић Ђорђа Звонимир
 пешадиски потполковник Ковачевић Милутина
 Љубо
 потполковник на административна служба Ковачевић Стевана Стеван
 санитарски потполковник Кравић Мурата Рефик
 потполковник на градежна служба Крчић Александар
 Добриша
 потполковник на градежна служба Крнета Ђуре
 Перо
 потполковник за врска Крстевски Тодора Бошко
 артилериски потполковник Крстић Светозара
 Милош
 санитарски потполковник Крстић Милана Славко
 воздухопловнотехнички потполковник Крстуловић
 Марина Урош
 морнарничкотехнички потполковник Крунић Драгана Петар
 потполковник на финансиска служба Крунић
 Алексе Велимир
 артилериски потполковник Кузица Ивана Анте
 артилериски потполковник Костић Петра Витомир
 инженериски потполковник Лакичевић Душана
 Мирко
 пешадиски потполковник Лалић Јанка Манојло
 потполковник на геодетска служба Јаловић
 Срђана Тихомир
 потполковник за врска Лазаревић Илије Миливоје
 потполковник на правна служба Лазаревић Ставре
 Најдан
 потполковник на геодетска служба Лазић Драгољуба Светислав
 капетан на фрегата Мацх Ђуре Драган
 пешадиски потполковник Малевић Вукоте Милутин
 пешадиски потполковник Мандић Михајла
 Мирко
 пешадиски потполковник Мандић Јована Пантелија
 технички потполковник Марас Анте Мирко
 артилериски потполковник Каран Тодора Душан
 потполковник на геодетска служба Марић Томе
 Љубомир
 технички потполковник Марјановић Јована
 Бранислав

- капетан на фрегата Маркуљ Мије Петар
санитетски потполковник Маронић Фране Борис
инженериски потполковник Масловарић Милу-
тина Милан
потполковник за врска Медић Јове Душан
пешадиски потполковник Михаиловић Гаше Јо-
ван
технички потполковник Михић Светка Свети-
слав
инженериски потполковник Милановић Спасоја Раде
потполковник на геодетска служба Маринковић Миодрага Станко
капетан на фрегата Милошевић Војислава Александар
инженериски потполковник Миловановић Бо-
жидара Данило
пешадиски потполковник Миловановић Живо-
јина Добривоје
капетан на фрегата Милутиновић Милорада Милош
технички потполковник Мишчевић Максима Драган
артилериски потполковник Мишковић Радивоја Милић
пешадиски потполковник Мишљеновић Николе Љубомир
инженериски потполковник Младеновић Ари-
тона Милорад
капетан на фрегата Николић Бошка Миленко
потполковник на геодетска служба Николић Милована Миодраг
морнарничкотехнички потполковник Николић Радомира Зоран
морнарничкотехнички потполковник Николић Љубише Живадин
технички потполковник Новаковић Јосима Ди-
митрије
капетан на фрегата Ножина Мате Иван
инженериски потполковник Обрадовић Стојана Лука
капетан на фрегата Одаловић Вељка Драгомир
потполковник на авијација Одоровић Павла Петар
потполковник на административна служба Ос-
тојић Сретена Тихомир
потполковник на сообраќајна служба Ожеговић Шиме Стеван
потполковник на финансиска служба Параушић Обрада Милорад
артилериски потполковник Павичић Антона Михајло
морнарничкотехнички потполковник Равнахриб Вилима Борис
потполковник на правна служба Пећанац Вучена Ненад
потполковник на финансиска служба Пејчић Јеленка Душан
технички потполковник Пејовић Бошка Петар
санитетски потполковник Пејушковић Батрића Божидар
технички потполковник Перишић Лазара Ми-
ленко
ветеринарен потполковник Пешић Спасоја Вла-
стимир
артилериски потполковник Петковић Стевана Васо
технички потполковник Платиша Миливоја Богдан
капетан на фрегата Погачар Јакоба Тоне
потполковник на геодетска служба Поповић Во-
ривоја Александар
пешадиски потполковник Поповић Пеке Никола
резервен пешадиски потполковник Радић Томе Саван
пешадиски потполковник Радовић Радула Саво
морнарничкотехнички потполковник Раичевић Михајла Борислав
технички потполковник Рајић Петра Јован
технички потполковник Релић Ђуре Силвестар
пешадиски потполковник во пензија Рељин Ка-
менка Веселин
артилериски потполковник Ристић Милене То-
мислав
технички потполковник Пољанец Авгуштина Адолф
артилериски потполковник Рончевић Јосипа Миливоје
инженериски потполковник Поповски Ристе Милош
пешадиски потполковник Маринко Јожефа Ма-
тевж
пешадиски потполковник Розман Винка Јоже
потполковник на оклопни единици Љубич Јо-
жефа Јосип
потполковник на финансиска служба Росић Светомира Миладин
капетан на фрегата Рожић Јанка Славко
пешадиски потполковник Рунтић Лазара Милан
санитетски потполковник Сарић Александра Радослав
потполковник на финансиска служба Савчић Петка Радомир
пешадиски потполковник Савелић Петра Савић
капетан на фрегата Савић Добромира Радиша
потполковник на сообраќајна служба Савић Жарка Васо
технички потполковник Семан Петра Борислав
пешадиски потполковник Симовић Мартина Ве-
селин
морнарничкотехнички потполковник Смољановић Марка Јосип
инженериски потполковник Спасић Миливоја Стеван
технички потполковник Стајин Младена Ми-
ленко
санитетски потполковник Стаматовић Милана Љубиша
артилериски потполковник Стамболић Алексе Манојле
санитетски потполковник Станковић Богдана Драгољуб
технички потполковник Старчевић Миросава Милош
капетан на фрегата Степић Спасоја Миодраг
пешадиски потполковник Стојановић Ђуре Ти-
хомир
технички потполковник Стојсављевић Миле Момчило
интендантски потполковник Шешлија Марка Душан
пешадиски потполковник Шево Боже Славко
потполковник за врска Шпања Аугустина Мирко
интендантски потполковник Шпилер Вјекослава Драгутин
инженериски потполковник Штимац Антона Иван
пешадиски потполковник Штрбац Владимира Милан
потполковник за врска Шунтар Франца Игнац
капетан на фрегата Текавец Карла Драго
потполковник на оклопни единици Толимир Љубомира Александар
артилериски потполковник Томинц Франца Иван
интендантски потполковник Тоскано Ивана Јо-
сип
инженериски потполковник Тошовић Ивана Бранко
пешадиски потполковник Трифуновић Свето-
мира Петар
санитетски потполковник Урл Ђуре Франо
пешадиски потполковник Ваљић Симе Коста

технички потполковник Васиљевиќ Светомира Драгослав
 потполковник на сообраќајна служба Веиновиќ Петра Бошко
 технички потполковник Вељи Милоша Михајло санитарски потполковник Вићовац Михајла Милутин
 морнарничкотехнички потполковник Виденовиќ Јеленка Добривоје
 технички потполковник Виличиќ Мирка Јанко потполковник на финансиска служба Витановиќ Светомира Стојан
 интендантски потполковник Војновиќ Милана Душан
 санитарски потполковник Војводиќ Блаже Владимир
 пешадиски потполковник Врањешевеќ Богдана Боровоје
 инженериски потполковник Вучковиќ Николе Милан
 пешадиски потполковник Вујовиќ Јефтонија Дејан
 потполковник на геодетска служба Вујовиќ Вукашина Миљко
 инженериски потполковник Вујиќ Јована Богдан инженериски потполковник Вукајловиќ Бранка Милан
 инженериски потполковник Вулетиќ Јанка Никола
 потполковник на финансиска служба Здравковиќ Радослава Адам
 капетан на фрегата Злодре Јакова Небојша пешадиски потполковник Злокапа Душана Раде потполковник на финансиска служба Зориќ Гојка Стојан
 технички потполковник Жагар Алојза Павел капетан на корвета Арнаутовиќ Милоја Драгољуб
 морнарничкотехнички мајор Вашиќ Мате Блаж санитарски мајор Бјелица Богдана Радомир пешадиски мајор Блашковиќ Мије Иван артилериски мајор Црвенчанин Анде Јован инженериски мајор Чемериќиќ Ристе Александар
 мајор на геодетска служба Ђорђевиќ Михаила Првослав
 пешадиски мајор Георгијевиќ Анастаса Христо морнарничкотехнички мајор Јовановиќ Војислава Предраг
 технички мајор Катиќ Мате Вељко
 мајор за врска Кнежевиќ Марка Миладин артилериски мајор Кострешевеќ Вељка Обрад
 мајор на геодетска служба Мајсторовиќ Симе Божидар
 мајор на геодетска служба Младеновиќ Младена Томислав
 морнарничкотехнички мајор Мужина Звонка Милојко
 санитарски мајор Никиќ Јоксе Станислав
 морнарничкотехнички мајор Пенѓер Ивана Предраг
 пешадиски мајор Периќ Јована Јосип
 пешадиски мајор Прља Николе Јован
 технички мајор Станојевиќ Станоја Драгиша мајор на сообраќајна служба Стојиќ Милосава Данило
 мајор на авијација Васовиќ Богосава Јован мајор на административна служба Врачар Петра Стеван
 технички мајор Вукобратовиќ Јовице Душан мајор на сообраќајна служба Вуковиќ Николе Крсто
 мајор на геодетска служба Живадиновиќ Живо-те Миодраг

капетан I класа за врска Богојевиќ Божа Драган
 капетан I класа на градежна служба Бречко Сретена Боровоје
 поручник на боен брод Брозинчевиќ Фрање Крешимир
 поручник на боен брод Цвејиќ Пере Воин
 капетан I класа на геодетска служба Дукиќ Милана Боровоје
 пешадиски капетан I класа Ђорђевиќ Милана Томислав
 капетан I класа на АВХ одбрана Гргуровиќ Петка Јанко
 инженериски капетан I класа Хабјанич Јожета Јоже
 пешадиски капетан I класа Лешиќ Влајка Реља пешадиски капетан I класа Мертељ Антона Михаел
 технички капетан I класа Милетиќ Миле Рајко капетан I класа на оклопни единици Милобара Николе Миле
 инженериски капетан I класа Младеновиќ Милана Живојин
 пешадиски капетан I класа Рендулиќ Миле Никола
 артилериски капетан I класа Самарџиќ Милутина Радован
 технички воен службеник II класа Периќ Леа Мирослава
 воен службеник II класа Ристановиќ Бранка Љубомир
 технички воен службеник II класа Војиќ Властимира Нада
 воен службеник III класа на административна служба Грвар Николе Јован
 воен службеник III класа на административна служба Лековиќ Бранислава Коста
 воен службеник III класа на финансиска служба Малетиќ Душана Деспот
 воен службеник III класа на административна служба Мариќ Светозара Петар
 воен службеник IV класа на музичка служба Махмет Павла Рудолф
 воен службеник V класа на музичка служба Краљ Алојза Антон;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

технички потполковник Чалиќ Павла Бранко санитарски потполковник Кнежевиќ Николе Станиша
 интендантски потполковник Миљковиќ Миладина Драган
 артилериски потполковник Мирчиќ Миливоја Момчило
 технички потполковник Поповиќ Душана Живомир
 технички потполковник Залиќ Уроша Олга
 технички мајор Бијелиќ Николе Никола
 технички мајор Богојевиќ Вида Стево
 артилериски мајор Чорбиќ Душана Томислав интендантски мајор Јокиќ Милића Драгомир
 технички мајор Јовановиќ Јована Љубинко ваздухопловнотехнички мајор Милановиќ Жарка Ђорђе
 санитарски мајор Милосављевиќ Николе Константин
 морнарничкотехнички мајор Пуља Павла Гојко
 технички мајор Старчевиќ Симе Симо
 артилериски мајор Стојков Радована Максим
 санитарски мајор Туфегџиќ Владимира Бранислав

- технички мајор Велдин Матије Александар
санитетски мајор Вучетиќ Михајла Драгиша
мајор на геодетска служба Зоранић Јупе Хакија
инженериски капетан Анђелковиќ Живојина
- Радивоје**
технички капетан I класа Антић Михајла Томислав
пешадиски капетан I класа Арсић Живојина
- Добривоје**
технички капетан I класа Банковиќ Драгутина
- Миливоје**
технички капетан I класа Баџац Бошка Никола
технички капетан I класа Борјан Душана Милош
санитетски капетан I класа Цветковиќ Влајка
- Душан**
санитетски капетан I класа Дабић Будимира
- Милош**
технички капетан I класа Делић Рада Владимир
интендантски капетан I класа Драшковиќ Станимира Зоран
технички капетан I класа Дражић Буди Милан
технички капетан I класа Ђурић Милорада Милап
технички капетан I класа Ђурђевиќ Милана Саво
морнарничкотехнички капетан I класа Гуљашевиќ Ивана Марко
капетан I класа на геодетска служба Илић Тихомира Никола
технички капетан I класа Илић Млађена Видосав
технички капетан I класа Иљаж Ивана Јакоб
капетан I класа на административна служба Јонић Момира Радисав
технички капетан I класа Јовановиќ Александра
- Иван**
технички капетан I класа Јовановски Темелка
- Драги**
технички капетан I класа Ковачевиќ Драгојла
- Драган**
санитетски капетан I класа Кужник Вилка Едуард
технички капетан I класа Лазаревиќ Николе
- Мирослав**
технички капетан I класа Лазаревиќ Јордана
- Слободан**
технички капетан I класа Лукић Милана Мирко
артилериски капетан I класа Лазић Јакова Свето
поручник на боен брод Макаровиќ Владимира
- Само**
технички капетан I класа Мартинчевиќ Ивана
- Влатко**
технички капетан I класа Миленковиќ Мило-рада Богомир
артилериски капетан I класа Милојевиќ Милоша
- Велибор**
морнарничкотехнички капетан I класа Митровиќ
- Петра Ђорђе**
капетан I класа на сообраќајна служба Мрдак
- Саве Драгомир**
технички капетан I класа Николић Срећка
- Здравко**
пешадиски капетан I класа Овчарски Николе
- Димитар**
технички капетан I класа Пејовиќ Ристе Божи-дар
капетан I класа на музичка служба Петраш Јосипа Михајло
инженериски капетан I класа Петревски Ста-лета Петко
технички капетан I класа Петровиќ Чедомира
- Милан**
интендантски капетан I класа Петровски Кире
- Радослав**
технички капетан I класа Пуношевац Исидора
- Живота**
капетан I класа на финансиска служба Радако-виќ Лазе Никола
- санитетски капетан I класа Радовиќ Рада Спа-соје
технички капетан I класа Ратковиќ Живка Ра-дивоје
технички капетан I класа Савић Јована Илија
санитетски капетан I класа Савићевиќ Јована
- Илија**
технички капетан I класа Сијерчић Абдурахма-на Џемил
капетан I класа на финансиска служба Софиќ Да-не Борислав
капетан I класа на геодетска служба Сокић Бо-шка Радиша
технички капетан I класа Србиљак Обрада
- Момчило**
технички капетан I класа Срећковиќ Животе
- Мирољуб**
технички капетан I класа Стевановиќ Драгосла-ва Ратомир
ветеринарен капетан I класа Стојановиќ Томе
- Јован**
технички капетан I класа Свиљаревиќ Ивана
- Урош**
пешадиски капетан I класа Штифтар Јанеза
- Антон**
артилериски капетан I класа Требец Јована
- Василије**
технички капетан I класа Урошевиќ Живоге
- Мијајило**
санитетски капетан I класа Војић Јакова Зоран
инженериски капетан I класа Војводић Воже
- Милош**
технички капетан I класа Вранеш Радисава
- Вукоман**
морнарничкотехнички капетан I класа Вукоје
- Боже Ђорђе**
капетан на сообраќајна служба Александровиќ
- Антонија Петар**
пешадиски капетан Егоев Симе Митко
капетан на АВХ одбрана Бурсаћ Ђуре Чедомир
капетан за врска Челебић Мухамеда Салко
санитетски капетан Џобраш Васкрсије Радован
пешадиски капетан Дрекић Јована Милан
технички капетан Дукозски Ненада Лазар
капетан на оклопни единици Џомбић Које Бо-шко
пешадиски капетан Ђорђевиќ Ђорђа Новица
технички капетан Ђурђевиќ Бранка Марко
пешадиски капетан Фезер Антона Бранко
технички капетан Гаџић Станоја Милан
технички капетан Гајић Миле Ђуро
пешадиски капетан Гориншек Карла Карл
капетан за врска Хаџић Љубивоја Мирослав
пешадиски капетан Ивановиќ Властимира Бра-нислав
поручник на фрегата Келемен Имре Имре
капетан на сообраќајна служба Коленц Ивана
- Јуриј**
интендантски капетан Коленц Антона Владимир
интендантски капетан Корица Дмитра Ђуро
санитетски капетан Кукец Циџетка Жељко
капетан на градежна служба Латковиќ Вељка
- Ратко**
пешадиски капетан Лазић Љубомира Илија
технички капетан Љубојевиќ Ђуре Жарко
капетан на финансиска служба Максић Стеве
- Крсто**
капетан за врска Марковиќ Владимира Љубо-мир
интендантски капетан Миленковиќ Милојка
- Зоран**
капетан на врска Миљковиќ Божицара Велибор
пешадиски капетан Мирановиќ Петра Рајко
санитетски капетан Митић Драгутина Велимир
пешадиски капетан Митровиќ Миливоја Радисав
технички капетан Нешић Велимира Миодраг

- пешадиски капетан Ољача Душана Душан
санитетски капетан Опалиќ Дане Никола
капетан за врска Остојиќ Добросава Милорад
артилериски капетан Пантелиќ Илије Милорад
технички капетан Павелиќ Дане Винко
капетан на сообраќајна служба Пејчиновски
Милана Кирил
капетан на оклопни единици Попов Милоша
Берислав
технички капетан Радин Милана Александар
пешадиски капетан Рајковиќ Ивана Борислав
интендантски капетан Расковиќ Богдана Добри-
воје
морнаричкотехнички капетан Ристиќ Брани-
слава Миодраг
технички капетан Смаиловиќ Веѓе Мустафа
технички капетан Срњиќ Драгомира Радован
санитетски капетан Шпаниовиќ Ђуре Никола
поручник на фрегата Шпириќ Милана Слободан
технички капетан Узелац Владимира Петар
капетан на административна служба Живановиќ
Лазара Јован
пешадиски капетан Живановиќ Живорада Жив-
ко
интендантски капетан Живковиќ Драгомира
Томислав
поручник на оклопни единици Бањац Душана
Милош
пешадиски поручник Бекиќ Драгана Ранко
технички поручник Вербер Мирка Стеван
пешадиски поручник Чечовиќ Мијаила Трипко
поручник на финансиска служба Дамјановиќ
Петра Никола
поручник на финансиска служба Демир Раде
Душан
поручник за врска Цамбас Ђуре Остоја
пешадиски поручник Цимиќ Стевана Драгиша
артилериски поручник Гаровиќ Новице Десимир
инженериски поручник Гашпариќ Стјепана
Жељко
поручник на сообраќајна служба Илиќ Вели-
мира Станоје
пешадиски поручник Изковиќ Станоја Милан
поручник на сообраќајна служба Јовиќ Бранка
Петар
поручник на оклопни единици Касабашиќ Ђорѓа
Никола
морнаричкотехнички поручник Короман Ивана
Владимир
поручник на оклопни единици Крсмановиќ Жи-
ворада Драгослав
поручник на АВХ одбрана Крстиќ Живка Ми-
хајло
пешадиски поручник Крстиќ Милорада Радисав
поручник за врска Лазаревиќ Борисава Ненад
поручник на сообраќајна служба Лончар Дане
Мирослав
поручник на оклопни единици Лукиќ Станка
Миленко
поручник на сообраќајна служба Маџешиќ Јо-
вана Јован
интендантски поручник Малчиќ Петра Стојан
морнаричкотехнички поручник Мандиќ Николе
Душан
интендантски поручник Мариќ Јована Благоје
поручник на оклопни единици Мартиќ Томе Ни-
кола
артилериски поручник Милетиќ Митра Радивоје
поручник на сообраќајна служба Николиќ Бо-
ривоја Мирослав
технички поручник Пајиќ Живорада Миодраг
технички поручник Паниќ Миленка Милош
пешадиски поручник Печенковиќ Шерифа
Химзо
поручник на оклопни единици Перовиќ Жарка
Бождар
поручник на оклопни единици Петковиќ Бого-
љуба Драгутиќ
поручник на оклопни единици Петрињски Ата-
наса Јосиф
поручник на сообраќајна служба Радиновиќ
Боже Миле
санитетски поручник Ребиќ Јакше Ранко
поручник на сообраќајна служба Секиз Саве
Милорад
поручник на оклопни единици Сладојевиќ
Бранка Богдан
пешадиски поручник Смиленовски Станка Јо-
ванчо
поручник на оклопни единици Стишовиќ Добри-
воја Милинко
пешадиски поручник Стојковиќ Добривоја Миле
поручник на оклопни единици Шаренац Илије
Рајко
интендантски поручник Тодоровиќ Светозара
Љубинко
пешадиски поручник Творник Франца Антон
пешадиски поручник Узелац Ђуре Милан
технички поручник Варелија Ивана Милорад
поручник на сообраќајна служба Виџентиќ Ми-
лована Здравко
интендантски поручник Видаковиќ Николе Сло-
бодан
пешадиски поручник Вукадиновиќ Драгомира
Батимир
инженериски поручник Вукониќ Миливоја Ма-
тија
потпоручник на оклопни единици Банђур Владе
Мирослав
потпоручник на финансиска служба Голубовиќ
Јордана Драгица
потпоручник на оклопни единици Хоџар Станка
Станислав
интендантски заставник I класа Аничиќ Ми-
лојка Милисав
интендантски заставник I класа Атанасовски
Петра Славе
заставник I класа на административна служба
Бабиќ Луке Гавро
заставник I класа на административна служба
Бирач Стеве Михало
инженериски постар водник I класа Бокал Јо-
жефа Штефан
пешадиски заставник I класа Цеџиќ Дује Фа-
бијан
заставник I класа на административна служба
Ђириќ Петра Стојан
заставник I класа на административна служба
Допуќ Богдана Петар
заставник I класа за врска Ђуриќ Велимира
Стојан
заставник I класа на административна служба
Граховац Станише Јован
инженериски постар водник I класа Јакиќ
Ивана Рудолф
заставник I класа на административна служба
Јорѓиќ Станка Теодор
заставник I класа на административна служба
Лончаревиќ Уроша Милорад
интендантски заставник I класа Маврак Михе
Душан
интендантски заставник I класа Ненадовиќ Ја-
кова Драгослав
пешадиски постар водник I класа Николиќ Се-
рафима Томислав
заставник I класа на административна служба
Павићевиќ Владимира Прѣдраг
заставник I класа на административна служба
Препелиќ Стјепана Драгутиќ
интендантски заставник I класа Пухаловиќ Бла-
жа Миле

- технички заставник I класа Стефановић Недељка Станче
 технички заставник I класа Швертфајер Илије Будимир
 технички заставник I класа Тодоровић Видомира Станимир
 заставник I класа на административна служба Томасовић Тодора Саво
 интендантски заставник I класа Томашевић Новака Стојан
 технички заставник I класа Вулић Јове Никола
 заставник за врска Антевски Стојмена Благоје
 заставник на сообраќајна служба Антонијевић Милоша Михајло
 поморски заставник Бан Стјепана Јосип
 интендантски заставник Бајић Вукића Војислав
 интендантски заставник Беланчић Олге Никола
 пешадиски заставник Бојанц Жоже Антон
 технички заставник Бојовић Недељка Милан
 заставник за врска Благојевић Милића Станимир
 заставник на оклопни единици Батур Мате Живко
 заставник за врска Бошњак Јевте Мирко
 заставник за врска Цаковић Милије Љубоје
 интендантски заставник Ђаго Ибре Илијас
 заставник на административна служба Дацић Кадрије Халил
 пешадиски заставник Дачић Милоша Драгоје
 заставник на административна служба Денић Михајла Миладин
 пешадиски заставник Дракић Филипа Димитрије
 заставник на оклопни единици Ђокић Милутина
 Милентије
 заставник на административна служба Фуртула Ристе Јово
 заставник на административна служба Хинић Петра Милорад
 интендантски заставник Хутен Марка Перо
 заставник на административна служба Илић Четка Гојко
 технички заставник Ивановић Добросава Радоја
 инженерски заставник Јевтић Аврама Милош
 заставник на административна служба Капор Митра Богдан
 заставник на административна служба Кос Винка Иван
 пешадиски заставник Ковачевић Боже Милан
 ветеринарен заставник Кудић Хасиба Расим
 поморски заставник Куколеча Јована Милан
 интендантски заставник Курузовић Милана Љубомир
 заставник на административна служба Лазић Тимотија Милован
 артилериски заставник Лукић Илије Стојан
 интендантски заставник Љутовић Тахира Хајро
 интендантски заставник Мандић Пере Милан
 заставник на административна служба Милић Илије Марко
 заставник на административна служба Милошевић Тихомира Милан
 заставник на административна служба Мирковић Матије Илија
 ветеринарен заставник Мишкулин Павла Јуре
 технички заставник Мишковић Мирка Будимир
 заставник на административна служба Митевски Крсте Глигор
 поморски заставник Митошевић Милана Драган
 пешадиски заставник Недељковић Ђорџа Јордан
 заставник на оклопни единици Николић Љубомира Крста
 технички заставник Остојић Филипа Ђуро
 технички заставник Паскота Јована Властимир
 технички заставник Павлица Војислава Ненад
 пешадиски заставник Павловић Маринџа Томислав
 заставник за врска Павловић Симе Ђуро
 заставник за врска Пејчић Никодије Велимир
 заставник на административна служба Петровић Љубомира Данило
 интендантски заставник Пилиповић Миле Јово
 технички заставник Петровић Владислава Миодраг
 интендантски заставник Петровић Марко Славко
 интендантски заставник Поповић Јована Ђорђе
 интендантски заставник Поповић Милентије Миленко
 заставник на административна служба Поповић Томе Петко
 пешадиски заставник Фрањић Марије Стјепан
 пешадиски заставник Пуцаревић Душана Милутин
 заставник на административна служба Пустак Ђуре Ђуро
 заставник на административна служба Радонић Давида Радован
 пешадиски заставник Раичевић Глигорија Миодраг
 пешадиски заставник Симић Миладина Крстивоје
 морнарничкотехнички заставник Соломун Душана Милан
 поморски заставник Смочица Саве Илија
 заставник на административна служба Станковић Николе Војислав
 инженерски заставник Стојановић Лазара Радивоје
 технички заставник Стојановић Стојана Александар
 заставник на административна служба Стојковић Витомира Вучко
 интендантски заставник Стојковић Станоја Милан
 артилериски заставник Шаренац Трипка Михајло
 заставник на оклопни единици Тимотија Васе Раде
 пешадиски заставник Томић Светислава Стојан
 заставник на административна служба Васиљевић Светислава Слободан
 пешадиски заставник Вечерина Јована Милан
 заставник на сообраќајна служба Врачар Данила Милан
 ветеринарен заставник Вузиновић Душана Десимир
 заставник за врска Земен Јана Мартин
 пешадиски заставник Зорић Триве Марко
 заставник на оклопни единици Жакула Дане Јандре
 заставник за врска Жујовић Миливоја Андрија
 инженерски постар водник I класа Вукотић Васе Ђорђе
 санитарски постар водник I класа Пејчић Спасоја Мипрослав
 постар водник I класа за врска Агатовић Радосава Александар
 интендантски постар водник I класа Алексић Радосава Драгиша
 постар водник I класа за врска Анђелковић Мирослава Живорад
 артилериски постар водник I класа Антић Милана Драгољуб
 постар водник I класа на административна служба Бањанин Немање Никола
 постар водник на административна служба Бешлин Мате Иван
 интендантски постар водник I класа Богуновић Раде Стеван
 пешадиски постар водник I класа Борић Мате Иван

поморски постар водник I класа Ботица Мате Анте
 постар водник I класа на административна служба Булат Љубана Живко
 интендантски постар водник I класа Цековић Мирка Душан
 постар водник I класа на административна служба Цвијановић Раде Петар
 постар водник I класа на оклопни единици Ђуртић Хакије Кемал
 постар водник I класа на административна служба Деурић Милоша Бранко
 постар водник I класа на административна служба Гобелјић Богића Селимир
 артилериски постар водник I класа Грбић Милована Петар
 постар водник I класа на административна служба Хрвановић Пашана Изет
 постар водник I класа на административна служба Јанковић Милете Душан
 технички постар водник I класа Јанковић Витомира Живан
 инженериски постар водник I класа Јовановић Алексе Новица
 пешадиски постар водник I класа Јовановић Раде Живко
 технички постар водник I класа Јовић Буде Јован
 артилериски постар водник I класа Јовић Милорада Томислав
 технички постар водник I класа Јусовић Газе Садо
 пешадиски постар водник I класа Керестеш Фабијана Фабијан
 поморски постар водник I класа Кесић Драгомира Милан
 пешадиски постар водник I класа Кирковски Јордана Лазар
 пешадиски постар водник I класа Костић Станоја Илија
 постар водник I класа за врска Костић Јована Момир
 артилериски постар водник I класа Кнежевић Јакова Антун
 поморски постар водник I класа Лишић Петра Ратко
 технички постар водник I класа Лукић Раде Никола
 постар водник I класа на оклопни единици Мандић Лазара Радован
 постар водник I класа на административна служба Маринковић Радомира Живојин
 постар водник I класа за врска Маринковић Гојка Драган
 технички постар водник I класа Михајловић Серафима Добринсје
 технички постар водник I класа Маровић Мије Иван
 технички постар водник I класа Мирило Богдана Војислав
 интендантски постар водник I класа Миловановић Светозара Милић
 постар водник I класа на сообраќајна служба Миливојевић Живана Добривоје
 пешадиски постар водник I класа Милетић Петра Миодраг
 интендантски постар водник I класа Миљковић Живојина Ђорђе
 технички постар водник I класа Мириловић Петра Војислав
 инженериски постар водник I класа Матијевић Винка Виктор
 постар водник I класа на административна служба Николић Радосава Видоје
 постар водник I класа на административна служба Орозовић Миле Милош

поморски постар водник I класа Пајић Душана Марко
 технички постар водник I класа Петровић Владимира Миодраг
 пешадиски постар водник I класа Петровић Станислава Коста
 постар водник I класа на административна служба Петковић Селимира Славољуб
 пешадиски постар водник I класа Петровић Радомира Живојин
 постар водник I класа на административна служба Пешић Лекса Радован
 постар водник I класа на оклопни единици Пијалић Бајре Рамо
 постар водник I класа на сообраќајна служба Попадић Луке Ненад
 постар водник I класа за врска Радошевић Раде Миле
 инженериски постар водник I класа Радић Пере Ђорђе
 постар водник I класа за врска Радивојевић Стојадина Радивоје
 пешадиски постар водник I класа Радуловић Милутина Радосав
 интендантски постар водник I класа Рајчевић Ђурђа Илија
 поморски постар водник I класа Секулић Милограда Милован
 постар водник I класа на сообраќајна служба Симић Светомира Драган
 постар водник I класа на административна служба Симић Ранка Љубиша
 морнаричко-технички постар водник I класа Слијепчевић Самојила Адам
 постар водник I класа за врска Светић Петра Петар
 пешадиски постар водник I класа Стојадиновић Стојана Светомир
 поморски постар водник I класа Стоилов Павла Кирил
 постар водник I класа на оклопни единици Ступар Петра Станко
 артилериски постар водник I класа Шаиновић Милуна Војин
 постар водник I класа на оклопни единици Шаровић Милића Драгољуб
 пешадиски постар водник I класа Шормаз Божидара Илија
 артилериски постар водник I класа за врска Томић Радомира Милутин
 пешадиски постар водник I класа Томшић Марије Вилем
 технички постар водник I класа Варичак Ђуре Миодраг
 технички постар водник I класа Војновић Раде Душан
 постар водник I класа на административна служба Влаховић Јована Мироје
 постар водник I класа на сообраќајна служба Брањешевић Момчила Ђураћ
 артилериски постар водник I класа Вујасиновић Луке Павле
 технички постар водник I класа Вукота Бранка Рајко
 постар водник I класа на АВХ одбрана Златановић Михаила Драгољуб
 морнаричко-технички постар водник Вадалица Гојка Дмитар
 технички постар водник Бранковић Радислава Ђорђе
 технички постар водник Дрча Владимира Мирко
 санитарски постар водник Дружијанић Мирка Анте
 пешадиски постар водник Хржица Марка Стево

постар водник за врска Јовановиќ Радише Милоје
 технички постар водник Копанџа Боже Данило
 постар водник на оклопни единици Костиќ Стајка
 Добривоје
 пешадиски постар водник Мандиќ Станка Илија
 технички постар водник Михајловиќ Благоја
 Милутин
 технички постар водник Миличиќ Станимира
 Родољуб
 постар водник на сообраќајна служба Милојевиќ
 Вукадина Новица
 технички постар водник Наумовски Арсе Стојан
 технички постар водник Недељковиќ Радише
 Мирослав
 санитарски постар водник Новковиќ Ђуре Милиќ
 артилериски постар водник Парезановиќ Драгута
 Душан
 санитарски постар водник Пековиќ Владислава
 Вукашин
 постар водник на оклопни единици Писаревиќ
 Милана Спасоје
 постар водник на сообраќајна служба Плазиниќ
 Ристе Радојло
 технички постар водник Вићентијевиќ Радивоја
 Милосав
 технички постар водник Видановиќ Драгана
 Александар
 водник I класа на оклопни единици Башиќ Шабана
 Ибрахим
 водник I класа на сообраќајна служба Босак
 Баре Рудолф
 пешадиски водник I класа Павковиќ Анте Иво
 технички воен службеник I класа Хиба Богоми-
 ра Живојин
 санитарски воен службеник II класа Стојадиновиќ
 Вацлава Надежда
 воен службеник II класа на административна
 служба Шимуниќ Паје Милан
 воен службеник III класа на административна
 служба Бајиќ Јована Милорад
 технички воен службеник IV класа Додит Рампе
 Спасија
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Гајиќ Милића Драган
 санитарски воен службеник IV класа Георгијева
 Васка Блага
 воен службеник IV класа на административна
 служба Килибарда Митра Милутин
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Маџан Вјенцеслава Вјенцеслав
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Макшан Фрање Бартол
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Мрекут Шандора Карло
 санитарски воен службеник IV класа Николиќ
 Милоша Љубица
 воен службеник IV класа на административна
 служба Николиќ Милутина Верослава
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Новинц Фердинанда Мирослав
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Папеш Фрање Драгутин
 воен службеник IV класа на административна
 служба Павловиќ Љубомира Животије
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Петровиќ Растка Тихомир
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Радиновиќ Илије Владимир
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Хасаница Дервиша Шенко
 воен службеник V класа на административна
 служба Јутрониќ Славка Милева
 воен службеник V класа на музичка служба
 Поткоњак Јована Павле

воен службеник VI класа на музичка служба
 Драговиќ Томислава Никола
 воен службеник VI класа на музичка служба
 Хабазин Имбре Драго
 воен службеник VI класа на музичка служба
 Јакоб Антала Антал
 воен службеник VI класа на музичка служба
 Коџец Јосипа Степан
 воен службеник VI класа на административна
 служба Лончар Владимира Милка
 воен службеник VI класа на музичка служба
 Милчиновиќ Николе Јанко
 воен службеник VII класа на музичка служба
 Бајец Рудолфа Владимир
 воен службеник VII класа на музичка служба
 Добрилек Алојза Владислав
 воен службеник VII класа на музичка служба
 Глушиќ Доминика Станислав
 воен службеник VII класа на административна
 служба Милекиќ Јанка Невенка
 воен службеник VII класа на музичка служба
 Вејин Милоша Ђуро
 воен службеник VIII класа на административна
 служба Богосављевиќ Здравка Лепосава
 воен службеник VIII класа на административна
 служба Додик Ђорѓа Милица
 воен службеник VIII класа на музичка служба
 Колања Јарослава Јосип
 воен службеник VIII класа на административна
 служба Пешиќ Александра Тугомиќ

— за заслуги здобиени во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја, како и на изградбата и развитокот на самоуправниот социјалистички развиток

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

заставник I класа на административна служба
 Милисављевиќ Петронија Будимир
 воен службеник V класа на административна
 служба Величковиќ Радоја Љубинка
 воен службеник IV класа на административна
 служба Јовановиќ Борисава Маргита
 воен службеник VI класа на административна
 служба Милетиќ Петра Тодор

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

заставник на административна служба Милошевиќ
 Николе Димитрије
 пешадиски заставник Лукиќ Михајла Бранко
 постар водник I класа на финансиска служба
 Тодоровиќ Милисав Радосав
 постар водник I класа за врска Топузовиќ Миодрага
 Борисав

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

технички капетан Гарај Ђуре Петар
 пешадиски капетан Јевтиќ Душана Милорад
 пешадиски капетан Миленковски Душана Стојан
 капетан на градежна служба Вујиќ Александра
 Петар
 технички поручник Аћамовиќ Бранка Лазар
 пешадиски поручник Андриќ Филипа Петар

- артилериски поручник Барић Анђелка Родољуб
технички поручник Барковић Јосипа Младен
артилериски поручник Бојанић Косте Мирко
поручник за врска Бубаја Миодрага Миливоје
артилериски поручник Буљан Марка Марко
артилериски поручник Чојић Трипуна Спасоје
пешадиски поручник Драгаш Милована Ђоко
поручник за врска Ђорђевић Живојина Славољуб
- артилериски поручник Ђурашић Павла Гојко
пешадиски поручник Хаџић Сулејмана Мустафа
поручник за врска Халулић Енвера Вања
артилериски поручник Ивановић Петра Ђуро
поручник за врска Костов Јордана Ефрем
поручник на АВХ одбрана Крстић Богосава Јован
- технички поручник Крштенић Загорке Србољуб
артилериски поручник Јангус Антона Иван
интендантски поручник Матовић Војислава Спасоје
- технички поручник Михаиловић Милоша Зоран
поручник на сообраќајна служба Миленковић
Миладина Петар
- пешадиски поручник Митић Владимира Драгић
поручник на АВХ одбрана Мучибабић Душана
Спасоје
- артилериски поручник Милосављевић Миленка
Радоје
- пешадиски поручник Павловић Будимира Станиша
- артилериски поручник Пијетловић Симеуна Недељко
- интендантски поручник Радосављевић Милана
Живота
- пешадиски поручник Садиковић Мушана Вејсил
поручник на градежна служба Салиу Илми Назим
- поручник на АВХ одбрана Стојановић Владислава Иван
- поручник на финансиска служба Стојковић Љубомира Јован
- пешадиски поручник Терзић Живојина Данило
поручник на оклопни единици Томчић Обрада Миљан
- артилериски поручник Томљеновић Јосипа Мирослав
- пешадиски поручник Ваџић Николе Јован
артилериски поручник Зонић Селима Никола
заставник за врска Ђорђевић Стојана Дамјан
интендантски заставник Тица Илије Миленко
интендантски постар водник Арсовски Велинов
- Петар
- постар водник I класа на АВХ одбрана Басурић Ђуре Мирко
- постар водник I класа на административна служба
Дуганић Иштвана Иштван
- технички постар водник I класа Ђурђевић
Алексе Здравко
- постар водник I класа на сообраќајна служба
Јефтић Јована Илија
- постар водник I класа за врска Машић Живо-
рада Славко
- интендантски постар водник I класа Петковић
Василија Ђорђе
- постар водник I класа за врска Протић Ђуре
Петар
- интендантски постар водник I класа Стајковић
Душана Слободан
- интендантски постар водник I класа Станков
Славка Алекса
- технички постар водник I класа Вељић Драгоја
Душан
- интендантски постар водник I класа Веселић
Бошка Богдан
- инженериски постар водник I класа Видовић
Јуре Франо
- пешадиски постар водник I класа Живковић
Негована Сретен
- артилериски постар водник Аџић Радомира Сло-
бодан
- постар водник на АВХ одбрана Алексић Милен-
ка Александар
- технички постар водник Арсовски Благоја Ђу-
бомир
- технички постар водник Башић Николе Мате
технички постар водник Бериња Уроша Мирко
постар водник на сообраќајна служба Драгиће-
вић Станислава Милан
- постар водник за врска Ормановић Николе Ми-
лан
- технички постар водник Петрушевски Трајче
Диме
- артилериски постар водник Радмановић Јове
Петар
- пешадиски постар водник Ремић Столе Душан
интендантски постар водник Рикановић Николе
Слободан
- пешадиски постар водник Стојковић Богомира
Миле
- постар водник за врска Стошић Ратка Сава
технички постар водник Терзић Илије Драгољуб
морнарничкотехнички постар водник Томић Ива-
на Бранко
- технички постар водник Трбојевић Живка Петар
постар водник на административна служба Уба-
вић Момчила Јован
- технички постар водник Угарковић Миле Јосо
постар водник за врска Зеба Николе Перо
постар водник на сообраќајна служба Жежељ
Илије Петар
- водник I класа за врска Аврамовић Љубомира
Маринко
- технички водник I класа Дабић Савана Никола
водник I класа на оклопни единици Денић Ђор-
џа Војислав
- пешадиски водник I класа Димитријевић Јована
Бождар
- водник I класа за врска Диздар Мухарема Мујо
пешадиски водник I класа Ђорђевић Борисава
Слободан
- водник I класа за врска Ђумић Душана Милутин
пешадиски водник I класа Грујић Остоје Љубо
водник I класа на оклопни единици Хаџиахме-
товић Мује Хамед
- водник I класа на сообраќајна служба Илић
Светислава Миломир
- водник I класа на сообраќајна служба Илијоски
Мијајла Саво
- артилериски водник I класа Ибрахимпашаић Џа-
фера Мухамед
- водник I класа на сообраќајна служба Јаначко-
вић Боривоја Александар
- водник I класа на сообраќајна служба Махмуто-
вић Асима Зејнил
- технички водник I класа Маринковић Вељка
Јаблан
- водник I класа на оклопни единици Марковић
Саве Љубан
- водник I класа за врска Милош Боже Јаков
артилериски водник I класа Милетић Драге Мате
инженериски водник I класа Мишковић Боже
Јуре
- интендантски водник I класа Мусић Чазима
Расим
- водник I класа на оклопни единици Настић Рај-
ка Тимотије
- пешадиски водник I класа Николић Димитрије
Драган
- артилериски водник I класа Петровић Миодрага
Богдан
- водник I класа на АВХ одбрана Планинац Ни-
коле Никола

постар водник I класа на сообраќајна служба
 Плазинић Милоша Младен
 водник I класа на оклопни единици Стјепановић
 Драгољуба Недељко
 пешадиски водник I класа Шиљеговић Чеде
 Миле
 водник I класа за врска Штетин Милана Васа
 технички водник I класа Ташић Драгутина Сто-
 јадин
 технички водник I класа Весић Драгића Буди-
 мир
 артилериски водник I класа Влаховић Јоакима
 Славко
 технички водник I класа Живановић Предрага
 Златибор
 пешадиски водник Антић Владимира Синиша
 водник за врска Вејновић Миће Драган
 пешадиски водник Вуковић Благоја Владета
 санитарски воен службеник IV класа Денда То-
 дора Зора
 санитарски воен службеник IV класа Марковић
 Флоријана Адела
 воен службеник IV класа на музичка служба
 Шестић Васа Стојан
 санитарски воен службеник V класа Цветковић
 Манојла Добрила
 санитарски воен службеник V класа Нахтигал
 Рудолфа Марија
 санитарски воен службеник V класа Пантелић
 Срећка Надежда
 санитарски воен службеник V класа Павловић
 Николе Надежда
 санитарски воен службеник V класа Савић Ми-
 лана Мирјана
 санитарски воен службеник V класа Тодоровић-
 Ивановска Блаже Цветанка
 воен службеник VI класа на музичка служба
 Кувелић Богдана Никола
 воен службеник VII класа на музичка служба
 Легинић Стјепана Драгутин
 санитарски воен службеник VII класа Стефа-
 новска Сретена Гордана
 санитарски воен службеник VII класа Вртачник
 Томе Анђелка
 санитарски воен службеник VII класа Вукшић
 Раде Даница
 воен службеник VIII класа на музичка служба
 Донков Анте Чедомир

— за особено истакнување во познавањето и вр-
 шењето на војничките должности и за примерно
 војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

технички постар водник Пислевски Стојана Да-
 нило
 технички водник I класа Алексић Милоја Ра-
 диша
 технички водник I класа Божић Лазе Милорад
 технички водник I класа Милошевић Тројана
 Пегко
 водник за врска Кукуљ Драгана Вељко
 водник за врска Максимовић Цвијетина Миодраг
 водник за врска Петровић Душана Гвозден.

Бр 179
 22 декември 1974 година
 Белград

Претседател
 на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
318. Уредба за измена и дополнување на Уред- бата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот да- нок на промет на одредени производи —	781
319. Одлука за утврдување износ на девизи на определени организации на здружени- от труд за увоз на суровини и други реп- родукциони материјали за кои е пропи- шан увоз врз основа на глобалната де- визна квота — — — — —	781
320. Одлука за користење во 1975 година оп- ределени средства на глобалната девизна квота — — — — —	782
321. Одлука за определување посебен износ на глобалната девизна квота за опреде- лени производствени организации на здружениот труд за 1975 година — — —	782
322. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на стоките на кои при увоз- от се плаќа посебна такса — — — — —	782
323. Решение за утврдување на девизната квота на републиките и автономните покраи- ни за 1975 година од девизните дознаки на работниците и иселениците откупени во 1974 година — — — — —	782
324. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Католички глас“ — — — — —	783
325. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „L'Europeo“	783
326. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	783
327. Правилник за дополнување на Техничките прописи за специјална заштита на елек- троенергетските постројки од пожар —	783
328. Решение за југословенските стандарди од областа на континуираниот транспорт —	784
329. Решение за југословенскиот стандард за трајногоречки печки за цврсти горива —	784
330. Решение за југословенските стандарди за експлозивни и детонирачки штапини —	784
331. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — —	785
332. Решение за југословенските стандарди за огноотпорен материјал — — — — —	786
333. Решение за југословенските стандарди за цинкови руди — — — — —	786
334. Општествен договор за заедничките осно- ви за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични приходи во Социјалистичка Федера- тивна Република Југославија — — —	786
335. Општествен договор за начинот и усло- вите за финансирање на економската про- паганда во странство за 1975 година — —	791
336. Спогодба за промена на затечените цени за термоизолациони тули и малтер — —	792
Назначувања и разрешувања — — — — —	792
Одликувања — — — — —	794
Меѓународни договори — — — — —	389